

Blu-ray Disc™/ ДВД Систем на ДОМАШНО КИНО

Упатство за работа

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не инсталирајте го уредот во затворен простор, како што се полица за книги или вграден шкаф.

За да го намалите ризикот од пожар, не покривајте го отворот за вентилација на апаратот со весници, прекривки, завеси итн. Не ставајте извори на отворен оган, како на пример свеќи врз него.

За да го намалите ризикот од пожар или електричен удар, не изложувајте го овој апарат на капење или прскање и не поставувајте предмети полни со вода, како што се вазните, врз апаратот.

Не изложувајте ги батериите или апаратот со инсталирани батерии на прекумерна топлина како што се сонцето, огнот или слично.

За да спречите повреда, овој апарат мора да е безбедно поврзан со подот/сидот, соодветно на упатствата за монтирање.

Само за употреба во затворени простории.

ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста за повреда на очите. Бидејќи ласерскиот зрак што се користи во овој Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System е штетен за очите, не обидувајте се да ја расклопите кутијата.

За поправка обратете се само до квалификуван персонал.

CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET.
UNMITTLBARER AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DESSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE BESPØDNING AV ØYNE.
WARNING CLASS 3R VISIBLIG OCH USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERVALOJA. VÄLTÄ KATSEEN SUORAAN ALTISTAMISTA.
警告 打开时有3类可见和不可见激光辐射。避免眼睛受到直射的照射。
注意 打開時有3類可視及不可見雷射輻射。避免眼睛直接暴露。

Ovaа nаpаvа е класификувана како CLASS 3R LASER производ. Кога ќе се отстрани заштитното куќиште се емитува видлива и невидлива радијација, затоа избегнете директно изложување на очите.

Oвој знак е лоциран на куќиштето коешто го заштитува ласерот во заградениот простор.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

1类激光产品
第1类雷射产品

Oвој уред е класификуван како производ CLASS 1 LASER.

Oвој знак е лоциран на надворешна страна одзад.

За потрошувачите во Европа



Фрлање на стара електрична и електронска опрема

(применливо

во Европската унија и во други европски земји со засебни собирни системи)

Oвој симбол на производот или на неговата амбалажа покажува дека со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Наместо тоа треба биде предаден на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на производот ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства.

За подетални информации за рециклирањето на овој производ, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.



Отстранување на потрошени батерии (применливо во Европската унија и во други

европски земји со посебни системи на собирање)

Oвој симбол на батеријата или на амбалажата покажува дека со батеријата којашто е дадена со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад.

Кај определени батерии овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе од 0.0005% жива или 0.004% олово. Со правилно отстранување на овие батерии ќе помогнете да се спречат потенцијално негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата.

Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства.

Во случај на производи кои од безбедносни причини, поради изведба или интегритет на податоци имаат потреба од трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификуван персонал.

За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се постапи соодветно, предадете го потрошениот производ на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема.

За сите други батерии, погледнете го делот за тоа како безбедно да се отстрани батеријата од производот. Батеријата предадете ја на применливото збирно место за рециклирање на отпадни батерии.

За подетални информации за рециклирањето на овој производ или батеријата, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.

Напомена за потрошувачите: следните информации се применливи само за опремата продадена во земјите што ги применуваат директивите на ЕУ.

Производителот на овој производ е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Овластениот претставник за ЕМС и безбедност на производот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Повикајте се на адресите дадени во засебните документи за услуга или гаранција за какви било проблеми со услугата или со гаранцијата.

За главниот уред

Плочката со името е лоцирана на надворешна страна одоздола.

Мерки за претпазливост

Оваа опрема е тестирана со кабел за поврзување пократок од 3 метри при што е утврдено дека е усогласена со ограничувањата поставени во Директивата ЕМС. (Само за моделите за Европа.)

За изворите за напојување со ел. енергија

- Уредот не е исклучен од главниот довод сè додека е поврзан во приклучокот со наизменична струја, дури и ако самиот уред е исклучен.

- Бидејќи главниот приклучок се користи за да се исклучи делот од главните водови, поврзете го делот со лесно достапен АС штекер. Ако забележите ненормални појави кај уредот, веднаш исклучете го главниот приклучок од штекерот за наизменична струја.

За гледање видеослики во 3Д

Некои луѓе може да искушат непријатност (како што се напрегање на очите, замор или лошење) додека гледаат видеослики во 3Д. Sony препорачува сите гледачи да прават редовни паузи додека гледаат видеослики во 3Д. Должината и фреквенцијата на неопходните паузи варираат во зависност од луѓето. Мора да одлучите што најмногу ви одговара. Ако искусите каква било неудобност, треба да престанете да гледате видеослики во 3Д сè додека неудобноста не исчезне. Ако сметате дека е потребно, консултирајте се со лекар. Треба да ги прочитате и (i) прирачникот со упатства и/или пораката за претпазливост за секој друг уред што се користи со овој производ или Blu-ray Disc содржината репродуцирана со овој производ и (ii) нашата интернет-страница (<http://esupport.sony.com/>) за најновите информации. Видот на малите деца (особено оние на возраст под шест години) сè уште се развива. Консултирајте се со вашиот лекар (како што се педијатар или очен лекар) пред да дозволите малите деца да гледаат видеослики во 3Д. Возрасните треба да ги надгледуваат децата за да обезбедат дека тие ги следат препораките дадени погоре.

За безжичниот трансвер (EZW-RT50) и Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System (BDV-N990W/BDV-N890W)

(За потрошувачите во Сингапур)

Complies with IDA Standards DB00353

За безжичниот трансвер (EZW-RT50) и ресиверот за Blu-ray Disc/DVD (HBD-N790W) (За потрошувачите во Европа)

Видете „Информации за усогласеност на безжичниот производ“ (доставено).

Заштита од копирање

- Земете ги во предвид напредните системи за заштита на содржината што се користат за дискови Blu-ray и за медиуми на ДВД. Овие системи, наречени AACС (Напреден систем за пристап до содржини) и CSS (Систем за кодирање содржина), може да содржат ограничувања за репродукцијата, аналогниот излез и други слични одлики. Работата на овој производ и поставените ограничувања може да варираат во зависност од датумот на купување, бидејќи управниот одбор на AACС може да ги прифати или смени своите правила за ограничување по времето на купување.
- Известување за Cinavia Овој производ користи технологија на Cinavia за да се ограничи употребата на неовластени копии на комерцијални филмови и видеа, како и на нивните музички нумери. Ке се прикаже порака, а репродукцијата или

копирањето ќе се прекинат кога ќе се открие забранета употреба на неовластена копија. Повеќе информации за технологијата на Cinavia има кај Информативниот центар за потрошувачи на Cinavia на <http://www.cinavia.com>. Испратете дописна картичка со својата поштенска адреса за да побарате дополнителни информации за Cinavia по пошта на следната адреса: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Авторски права и заштитени знаци

• Овој систем е опремен со Dolby* Digital и адаптивен матричен декодер за звук во опкружување на Dolby Pro Logic, како и со дигиталниот систем за звук во опкружување на DTS**.

* Произведено согласно лиценцата на Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и симболот со двојно D се заштитени знаци на Dolby Laboratories.

** Произведено согласно лиценцата на Patent Nos во САД: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот. DTS-HD, симболот и DTS-HD со симболот се регистрирани заштитени знаци на DTS, Inc. Производот вклучува софтвер. © DTS, Inc. Сите права се задржани.

• Овој систем вклучува High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) технологија. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface

се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на HDMI Licensing LLC во Соединетите Американски Држави и во други земји.

- Java е заштитен знак на Oracle и/или на неговите партнери.
- „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“ се заштитени знаци на асоцијацијата Blu-ray Disc.
- „Blu-ray Disc“ е заштитен знак.
- Логоата на „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ и „CD“ се заштитени знаци.
- „Blu-ray 3D“ и логото на „Blu-ray 3D“ се заштитени знаци на асоцијацијата Blu-ray Disc.
- „BRAVIA“ е заштитен знак на Sony Corporation.
- „AVCHD“ и логото на „AVCHD“ се заштитени знаци на Panasonic Corporation и на Sony Corporation.
- „XMB“ и „cross media bar“ се заштитени знаци на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.
- „PlayStation“ е регистриран заштитен знак на Sony Computer Entertainment Inc.
- Технологијата за препознавање музика и видео и сродни податоци ја обезбедува Gracenote®. Gracenote е индустриски стандард во технологијата за препознавање музика и за испорака на сродна содржина. За повеќе информации, посетете ја страницата www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc и музички или податоци поврзани со видео од Gracenote, Inc., авторски права © 2000-до денеска Gracenote. Софтвер на Gracenote, авторски права © 2000-до денеска Gracenote. Еден или повеќе патенти во сопственост на Gracenote важат за овие производ и услуга. Видете ја веб-страницата на Gracenote

каде е даден нецелосниот список со применливи патенти на Gracenote. Логото и логотипот на Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCs, Gracenote и логото „Powered by Gracenote“ се или регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на Gracenote во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® and Wi-Fi Alliance® се регистрирани заштитени знаци на Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и Wi-Fi Protected Setup™ се заштитени знаци на Wi-Fi Alliance.
- Логото Wi-Fi CERTIFIED е сертифициран знак на Wi-Fi Alliance.
- Знакот Wi-Fi Protected Setup е знак на Wi-Fi Alliance.
- „PhotoTV HD“ и логото на „PhotoTV HD“ се заштитени знаци на Sony Corporation.
- Технологијата за аудио-кодифирање во 3 слоја и патентите за MPEG се според лиценца на Fraunhofer IIS и Thomson.
- Овој производ вклучува сопствена технологија според лиценцата на Verance Corporation што е заштитена со патент 7,369,677 во САД и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот и е заштитена со авторско право и деловна тајна за одредени аспекти на таквата технологија. Cinavia е заштитен знак на Verance Corporation. Авторски права 2004-2010 Verance Corporation. Сите права ги задржува Verance. Повратното инженерство или расклопувањето се забранети.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch се

заштитени знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и во други земји. (Освен за руските модели)



- Написите „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ значат дека електронските додатоци се дизајнирани за да се поврзат специфично со iPod или iPhone соодветно и производителот гарантира дека ги исполнуваат стандардите за изведба на Apple. Apple не е одговорен за работата на овој уред или неговата согласност со безбедносните и регулаторните стандарди. Имајте предвид дека употребата на овој додаток со iPod или iPhone може да влијае на безжичната изведба. (Освен за руските модели)
- Windows Media е или регистриран заштитен знак или заштитен знак на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји. Овој производ содржи технологија којашто е предмет на определени права на интелектуална сопственост на Microsoft. Употребата или дистрибуцијата на оваа технологија надвор од овој производ без соодветните лиценци на Microsoft се забранети. Сопствениците на содржината ја користат технологијата за пристап до содржина на Microsoft® PlayReady™ за да ја заштитат својата интелектуална сопственост, вклучувајќи ја и содржината со авторски права. Овој уред ја користи технологијата PlayReady за да пристапи до PlayReady-заштитена содржина и/или WMDRM-заштитена содржина. Ако уредот не успее соодветно

да ги спроведе ограничувањата за користење на содржина, сопствениците на содржината ќе треба да побараат Microsoft да ја отповика способноста на уредот да ја користи заштитената содржина на PlayReady. Отповикувањето не треба да влијае врз незаштитена содржина или врз содржината за пристап на содржина. Сопствениците на содржина може да ви побараат да надградите PlayReady за да пристапите до нивната содржина. Ако ја одбиете надградбата, нема да може да пристапите до содржината за која е потребна надградбата.

- DLNA®, логото на DLNA и DLNA CERTIFIED™ се заштитени знаци, услужни знаци или сертифицирани знаци на Digital Living Network Alliance.
- Прелистувач на Opera® од Opera Software ASA. Авторско право 1995-2010 Opera Software ASA. Сите права се задржани.



- Сите други заштитени знаци се заштитени знаци на нивните соодветни сопственици.
- Другите имиња на системи и производи се генерално заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на производителите. Знаците ™ и ® не се посочени во овој документ.

Информации за Лиценцата за крајниот корисник

Лиценцата за крајниот корисник®

Оваа апликација или уред содржат софтвер на Gracenote, Inc. of Emeryville, California („Gracenote“). Софтверот на Gracenote („софтвер на Gracenote“)? овозможува на оваа апликација да врши идентификација на диск и/или датотека и да се здобива со информации поврзани со музиката, вклучително информации за името, изведувачот, нумерата и насловот („податоци на Gracenote“) од сервери преку интернет или од вградени бази со податоци (сепкупно „сервери на Gracenote“) и да врши други функции. Може да ги користите податоците на Gracenote само во согласност со наменетите функции за крајниот корисник на оваа апликација или уред. Се сложувате дека ќе ги користите податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите на Gracenote само за лична, некомерцијална употреба. Се сложувате дека нема да го доделувате, копирате, пренесувате или предавате софтверот на Gracenote или кој било податок на Gracenote на трети лица. **СЕ СЛОЖУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГИ КОРИСТИТЕ ИЛИ ИСКОРИСТУВАТЕ ПОДАТОЦИТЕ НА GRACENOTE, СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРИТЕ НА GRACENOTE, ОСВЕН НА НАЧИНОТ КОЈШТО Е ИЗРЕЧНО ДОЗВОЛЕН ТУКА.** Се сложувате дека вашата неексклузивна лиценца за употреба на податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и на серверите на Gracenote ќе се прекине ако ги прекршите овие ограничувања.

Ако се прекине лиценцата, се сложуваат дека ќе престанете да ги користите сите податоци на Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите на Gracenote. Gracenote ги задржува сите права за податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и за серверите на Gracenote, вклучително и сите сопственички права. Во никој случај Gracenote нема да биде одговорен за какви било исплати во ваше име за кои било информации што ќе ги доставите. Се сложуваат дека Gracenote, Inc. може да ги спроведе своите права во лично име согласно овој Договор против вас директно.

Услугата на Gracenote користи единствен идентификатор за да ги следи прашањата за статистички цели. Целта на случајно доделениот нумерички идентификатор е да ? се дозволи на услугата на Gracenote да ги брои прашањата без да знае за вас. За повеќе информации, погледнете ја веб-страницата за политиката на приватност на Gracenote во однос на услугата на Gracenote.

Софтверот на Gracenote и секоја ставка од податоците на Gracenote ви се лиценцирани „КАКО ШТО СЕ“. Gracenote не дава презентации или гаранции, изречно или имплицирано, во однос на прецизноста на кој било податок на Gracenote од серверите на Gracenote. Gracenote го задржува правото да брише податоци од серверите на Gracenote или да ги менува категориите за податоците за секоја причина што Gracenote ќе ја смета за задоволителна. Нема никаква гаранција дека софтверот на Gracenote или серверите на Gracenote се без грешки и дека функционалноста на софтверот на Gracenote или серверите на Gracenote ќе биде непрекината. Gracenote не е обврзан да ви обезбедува нови подобрени или дополнителни видови на податоци или категории што

Gracenote ќе ги обезбедува во иднина и слободно може да ги прекине своите услуги во секое време.

GRACENOTE GI OTFRЛА
СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНО
ИЛИ ИМПЛИЦИРАНО,
ВКЛУЧИТЕЛНО НО НЕ
И ОГРАНИЧЕНО САМО
НА ТОА, ИМПЛИЦИРАНИТЕ
ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАЖБАТА,
ПОДОБНОСТА ЗА ДАДЕНАТА
ЦЕЛ, НАСЛОВОТ ИЛИ
ПРЕКРШУВАЊЕТО
НА СЛОБОДАТА НА
ИЗРАЗУВАЊЕ. GRACENOTE
НЕ ГАРАНТИРА ЗА
РЕЗУЛТАТИТЕ ШТО ЌЕ
СЕ ДОБИЈАТ ОД ВАШАТА
УПОТРЕБА НА СОФТВЕРОТ
НА GRACENOTE ИЛИ
ОД КОЈ БИЛО СЕРВЕР НА
GRACENOTE. ВО НИКОЈ
СЛУЧАЈ GRACENOTE НЕМА
ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН
ЗА КАКВИ БИЛО
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ
СЛУЧАЈНИ ОШТЕТУВАЊА
ИЛИ ЗА ЗАГУБЕНА ДОБИВКА
ИЛИ ЗАГУБЕН ПРИХОД.

© Gracenote, Inc. 2009

ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА КРАЈНИОТ КОРИСНИК НА REAL (само за моделите за Сингапур, Тајланд и Тајван)

1. На крајните корисници им е забрането да го менуваат, пренесуваат, повратно да го испитуваат, растураат, расклопуваат или да користат други начини за да го разоткријат софтверот на Real или на кој било друг начин да ја размножуваат функционалноста на софтверот освен до степенот до кој е изречно забрането со ова ограничување според применливиот закон.
2. Real ги отфрла сите гаранции и услови, изречни или имплицирани, вклучително и имплицирани гаранции и услови за продажба и подобност за дадена цел и изречно отфрла секаков вид на одговорност за индиректни, посебни, инцидентни и последователни штети, вклучително но не и ограничено на загубена добивка или системски загуби.

За ова упатство за работа

- Упатствата во ова Упатство за работа ги опишуваат контролите на далечинскиот управувач. Може да ги користите и контролите на уредот ако имаат исти или слични имиња како оние на далечинскиот управувач.
- Во ова упатство, „диск“ се користи како општа референца за БД, ДВД, Super Audio CD или ЦД освен ако не е поинаку посочено во текстот или во сликите.
- Упатствата во овој прирачник се за BDV-N990W, BDV-N890W и BDV-N790W. BDV-N990W е моделот кој се користи како пример. Секоја разлика во работата е јасно истакната во текстот, на пример, „само за BDV-N990W“.
- Некои илустрации се претставени како концепциски цртежи и може да се разликуваат од вистинските производи.
- Ставките прикажани на ТВ-екранот може да варираат во зависност од областа.
- Зададената поставка е подвлечена.


Содржина

За ова упатство за работа	7	Употреба на тајмерот за спиење	46
Распакување	9	Деактивирање на копчињата на уредот	46
Индекс за делови и контроли	12	Контрола на телевизорот со приложениот далечински управувач	47
Почеток		Промена на осветленоста на приказот на предниот панел и на индикаторот за напојување	47
Чекор 1: Поставување на системот	17	Штедење струја во режим на мирување	47
Чекор 2: Поврзување на системот	18	Пребарување на интернет-страници	47
Поврзување на звучниците	18	Понатамошни поставки за безжичниот систем	50
Поврзување на телевизорот	19		
Поврзување на другите компоненти (Set-top box, итн.)	21	Поставки и прилагодувања	
Поврзување на антената (воздушна)	23	Користење на приказот за поставки	52
Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување	23	[Network Update] (Мрежно ажурирање)	52
Чекор 4: Поставување на безжичниот систем	25	[Screen Settings] (Поставки на екранот)	53
Чекор 5: Изведување на Лесно поставување	27	[Audio Settings] (Аудио поставки)	54
Чекор 6: Избор на изворот	28	[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање БД/ДВД)	56
Чекор 7: Уживање во звукот во опкружување	29	[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола)	56
		[Music Settings] (Поставки за музика)	57
Репродукција		[System Settings] (Системски поставки)	57
Репродукција на диск	31	[External Input Settings] (Поставки за надворешни влезови)	59
Репродукција од USB-уред	32	[Network Settings] (Мрежни поставки)	59
Уживање со iPod/iPhone	32	[Easy Setup] (Лесно поставување)	60
Репродукција преку мрежа	34	[Resetting] (Ресетирање)	60
Достапни опции	37		
Прилагодување на звукот		Дополнителни информации	
Избор на аудио формат, повеќејазични записи или канал	40	Мерки за претпазливост	61
Уживање на сложен преносен звук	40	Забелешки за дисковите	62
Пребарувач на станици		Решавање проблеми	63
Слушање радио	41	Дискови кои се репродуцираат	68
Употреба на Системот на радио- податоци (RDS)	42	Типови датотеки кои се репродуцираат	69
Други операции		Поддржани аудио формати	70
Употреба на функцијата Контрола на HDMI за „BRAVIA“ Sync	43	Спецификации	71
Автоматска калибрација на соодветните поставки за звучниците	44	Список со кодови за јазици	73
Поставување на звучниците	45	Индекс	74


Распакување

BDV-N990W


- Предни звучници (2)




- Звучници за звук во опкружување (2)



- Централен звучник (1)



- Сабвуфер (1)




- Кабли за звучниците (4, црвен/бел/сив/син)




- Капацы за долната страна на звучниците (4)




- Основи (4)



- Долни делови за предните и за звучниците за звук во опкружување (4)




- Завртки (сребрени) за звучникот (4)



- Завртки (црни) за звучникот (12)



- Држач (1)



- Капак за кабел (1)



- Завртки за држачот (3)



- Жична FM-антена (воздушна) (1)



- Далечински управувач (далечинско) (1)



- Батерии R6 (големина AA) (2)




- Микрофон за калибрација (1)




- Видео кабел (1) (само за моделите во Русија)



- Кабел за HDMI со голема брзина (1) (само за моделите за Индија, Блискиот Исток, Сингапур, Тајланд и Тајван)



- Засилувач на звукот во опкружувањето (1)




- Безжични трансивери (2)




- Упатство за работа
- Водич за брз почеток
- Водич за поставување на звучниците

BDV-N890W


- Предни звучници (2)




- Звучници за звук во опкружување (2)



- Централен звучник (1)



- Сабвуфер (1)



- Кабли за звучниците (2, црвено/бело)




- Капаци за долната страна на звучниците (2)



- Основи (2)



- Долни делови за предните звучници (2)



- Завртки (сребрени) (2)



- Завртки (црни) (6)



- Жична FM-антена (воздушна) (1)




- Далечински управувач (далечинско) (1)




- Батерии R6 (големина AA) (2)




- Микрофон за калибрација (1)



- Кабел за HDMI со голема брзина (1)



- Засилувач на звукот во опкружувањето (1)




- Безжични трансивери (2)




- Упатство за работа
- Водич за брз почеток
- Водич за поставување на звучниците

BDV-N790W


- Предни звучници (2)




- Звучници за звук во опкружување (2)



- Централен звучник (1)



- Сабвуфер (1)



- Жична FM-антена (воздушна) (1)



- Далечински управувач (далечинско) (1)



- Батерии R6 (големина AA) (2)



- Микрофон за калибрација (1)



- Држач за iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)




- USB-кабел (1)



- Видео кабел (1)



- Засилувач на звукот во опкружувањето (1)



- Безжични трансивери (2)




- Водич за брз почеток
- Водич за поставување на звучниците
- Упатство со препораки
- Информации за усогласеност на безжичниот производ

Индекс за делови и контроли

За повеќе информации, погледнете на страниците посочени во заградите.

Преден панел



- 1 Отвор за диск (страница 31)
- 2 Приказ на предниот панел
- 3 (далечински сензор)
- 4 **Порта за USB 2 (страница 32)**
Отворете го капакот ставајќи го ноктот во отворот.
- 5 **Копчиња на допир/индикатори**
 - ▶ (репродукција)
 - (застанување)
 - ◀◀ / ▶▶ (претходно/следно)
 - ▲ (исфрлање)**FUNCTION (страница 28)**
Го избира изворот на репродукција.
VOL +/-
- 6 **Индикатор за напојување**
Засветува кога ќе се вклучи системот.
- 7 **I/⏻ (вклучено/во мирување)**
Го вклучува уредот или го поставува во режим за мирување.

За копчињата на допир/ индикаторите


Овие копчиња функционираат кога индикаторите за копчињата на допир се осветлени.
Може да ги вклучите/исклучите индикаторите со поставување на [Illumination/Display] (Осветлување/екран) (страница 57). Индикаторите ќе се исклучат кога ќе поставите [Illumination/Display] (Осветлување/екран) на [Auto] (автоматски). Во тој случај, допрете го кое било копче на допир. Допрете го саканото копче кога ќе засветат индикаторите.

Забелешка

- Овие копчиња функционираат кога ќе ги допрете нежно. Не притискајте на нив со прекумерна сила.


Приказ на предниот панел

За индикаторите на приказот на предниот панел



- 1** Засветува кога се активира повторна репродукција.
- 2** Засветува кога се прима стерео-звук. (Само радио)
- 3** Засветува кога системот репродуцира преку функцијата PARTY STREAMING.
- 4** Засветува кога е исклучен звукот.
- 5** Засветува кога приклучокот за HDMI (OUT) е правилно поврзан со соодветниот уред за HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) со влез за HDMI или DVI (Digital Visual Interface).
- 6** Го прикажува статусот на системот, како што е радиочестота, итн. Кога ќе притиснете DISPLAY, се прикажуваат информации за постојаниот тек/статусот на декодирање ако функцијата е поставена на „ТВ“. Информациите за постојаниот тек/статусот за декодирање нема да се прикажат во зависност од текот или ставката што се декодира.

Заден панел



- 1** Отвор за безжичниот трансивер (страница 25)
- 2** Порта за USB 1 (страница 32)
- 3** LAN (100)-терминал (страница 23)
- 4** Приклучок за VIDEO OUT (страница 19)
- 5** Приклучоци за HDMI (IN 1/IN 2) (страница 21)
- 6** Приклучок за HDMI (OUT) (страница 19)
- 7** Приклучок за TV (DIGITAL IN OPTICAL) (страница 19)
- 8** Приклучоци за AUDIO (AUDIO IN L/R) (страница 21)
- 9** Приклучок за A.CAL MIC (страница 27, 44)
- 10** Приклучок за ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) (страница 23)
- 11** Приклучоци за SPEAKERS (страница 18)

Засилувач на звукот во опкружувањето


Преден панел



- 1 I/O (Електрична енергија)
- 2 Индикатор за LINK/STANDBY (страница 25)


Можете да го проверите статусот на безжичниот пренос помеѓу главниот дел и засилувачот на звукот во опкружувањето.

Заден панел



- 3 Отвор за безжичен трансивер (EZW-RT50)
- 4 Приклучоци за SPEAKERS
- 5 Копче за SECURE LINK (страница 50)
Ја започнува функцијата Безбедна врска.

Далечински управувач



Копчињата за бројот 5, AUDIO, ◀ + и ▶ имаат опишлива точка. Користете ја опишливата точка како референца кога управувате со далечинскиот управувач.

- **TV** : За управување со телевизорот (За детали, видете „Контрола на телевизорот со приложениот далечински управувач“ (страница 47).)

1 **▲ (исфрлање)**

SPEAKERS TV ↔ AUDIO

Избира дали звукот од телевизорот ќе се емитува од звучниците на системот или од звучниците на телевизорот. Оваа функција работи само кога ќе поставите [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 57).

TV I/⏻ ((вклучено/во мирување) (страница 47) **TV**

Го вклучува телевизорот или го поставува во режим за мирување.

I/⏻ (вклучено/во мирување) (страница 27, 41)

Го вклучува системот или го поставува во режим за мирување.

2 **Копчиња со броеви (страница 41, 47)**

Се внесува број на наслов/поглавје, број на претходно меморирана станица, итн.

AUDIO (страница 40)

Го избира форматот за аудио/песната.

SUBTITLE

Го избира јазикот за превод кога се снимени повеќе јазични преводи на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО.

3 **Копчиња во боја (црвена/зелена/жолта/сина)**

Копчиња со скратен пристап за избор на ставки во некои менија на БД (може да се користи и за интерактивни операции на Јава што ги има на БД).

4 **TOP MENU**

Го отвора или затвора главното мени на БД или ДВД.

POP UP/MENU

Го отвора или затвора појавното менито за БД-РОМ или менито за ДВД.

OPTIONS (страница 29, 37, 47)

Го прикажува менито со опции на ТВ-екранот или на приказот на предниот панел. (Локацијата се разликува според избраната функција.)

RETURN

Се враќа на претходниот екран.

←/↑/↓/→

Го поместува истакнувањето на прикажаната ставка.

⊕ (внесување)

Ја внесува избраната ставка.

5 **SOUND MODE +/- (страница 29)**

Го избира режимот за звук.

HOME (страница 27, 41, 44, 45, 47, 50, 52)

Влегува или излегува од почетното мени на системот.

3D

Ја конвертира содржината од 2Д во симулирана содржина во 3Д кога е поврзан компатибилен уред за 3Д.

SEN

Пристапува до мрежната услуга на „Sony Entertainment Network™“.

6 Копчиња за управување со репродукцијата

Погледнете „Репродукција“ (страница 31).

◀◀/▶▶ (претходно/следно)

Прескокнува до претходните/следните поглавје, песна или датотека.

◀◀/▶▶ (брзо/бавно/замрзнат кадар)

Брзо премотува назад/напред на дискот за време на репродукцијата. Секојпат кога ќе го притиснете копчето, брзината на барање се менува.

Се активира забавена репродукција кога ќе се притисне подолго од една секунда во режим на пауза. Репродуцира по еден кадар едновременно кога ќе се притисне во режим на пауза.

Забелешка

- Забавеното премотување назад и репродукција на еден кадар со премотување назад не се достапни за диските Blu-ray со 3Д.

▶ (репродукција)

Започнува или повторно започнува репродукција (продолжува со репродукцијата).

Активира репродукција со еден допир (страница 43) кога системот е вклучен и поставен на функцијата „BD/DVD“.

II (пауза)

Ја паузира или повторно ја започнува репродукцијата.

■ (застанување)

Ја прекинува репродукцијата и го запомнува местото на прекин (продолжува од местото на прекин). Местото на прекинување на наслов/песна е последното место кое што сте го репродуцирале или последната фотографија во папката со фотографии.

Копчиња за управување со радиото

Погледнете „Пребарувач на станици“ (страница 41).

PRESET +/-

TUNING +/-

7 ✖ (без глас)

Привремено го исклучува звукот.

◀ (јачина на звукот) +/- (страница 41)

Ја прилагодува јачината на звукот.

TV ◀ (јачина на звук) +/- TV

Ја прилагодува јачината на звукот за телевизорот.

TV ↻ (ТВ-влез) TV

Го префрлува изворот за влез на телевизорот меѓу ТВ и други влезни извори.

8 DISPLAY (страници 31, 34, 47)

Ги прикажува информациите за репродукција и за прелистување на вебот на ТВ-екранот.

Ги прикажува претходно меморираната радиостаница, фреквенцијата, итн. на приказот на предниот панел.

9 DIMMER

Ја поставува осветленоста на приказот на предниот панел и на индикаторот за напојување на едно од 2 нивоа.

SLEEP (страница 46)

Го поставува тајмерот за спиење.

FUNCTION (страници 28, 41)

Го избира изворот на репродукција. Со поставување [External Input Settings] (Поставки за надворешен влез) (страница 59), може да ги прескокнете неупотребените влезови кога ќе избирате функција.


ANGLE

Се префрлува на други агли за гледање кога се снимени повеќе агли на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО.

Чекор 1: Поставување на системот

Како да го поставите системот

Поставете го системот според сликата подолу.



- А Преден звучник (Л (одлево))
- Б Преден звучник (Д (оддесно))
- С Централен звучник
- Д Звучник за звук во опкружување (Л (одлево))
- Е Звучник за звук во опкружување (Д (оддесно))
- Ф Сабвуфер
- Г Уред
- Н Засилувач на звукот во опкружувањето

Забелешка

- Внимавајте кога ги поставувате звучниците и/или држачите за звучниците прикачени на звучниците на посебно обработен под (со восок, со масло, полиран, итн.) бидејќи може да предизвикате дамки или обезбојување.
- Не потпирајте се и не закачувајте ништо на звучникот бидејќи може да падне.
- Звучникот во овој комплет не е антимагнетски. Тоа може да доведе до нееднаквост во бојата кога ќе се постави близу ЦРТ ТВ или проектор.

Совет


- Може да ги поставите звучниците на сид. За детали, погледнете во дадениот „Водач за монтирање на звучниците“.

Прикачување на држачот за уредот


(само за BDV-N990W)

Може да го поставите уредот на повисока позиција со прикачување на држач.

- 1 Вметнете ги клиновите на држачот во отворите на дното на уредот.



- 2 Обезбедете го држачот со завртки.



Чекор 2: Поврзување на системот

Не поврзувајте ги каблите за напојување со наизменична струја од уредот и засилувачот на звукот во опкружувањето во сиден штекер (главен) сè додека не ги направите сите други поврзувања.

За детали, погледнете во дадениот „Водич за монтирање на звучниците“. (само за BDV-N990W/BDV-N890W)

Забелешка

- Кога ќе поврзете друга компонента со контрола на звук, намалете го звукот на другите компоненти до ниво каде што звукот нема да биде изобличен.

Поврзување на звучниците

Поврзете ги каблите на звучникот да соодветствуваат со бојата на приклучоците за SPEAKERS на уредот.

При поврзување со единицата, вметнете ја спојката да кликне.


На уредот

Црвено
(Преден десен звучник (R))

Бело
(Преден лев звучник (L))

Виолетово
(Сабвуфер)


Зелено
(Централен
звучник)



На засилувачот на звукот во опкружувањето


Сино
(Лев звучник за
звук во
опкружување (L))

Сиво
(Десен звучник
за звук во
опкружување (R))











Поврзување на телевизорот

Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните приклучоци на телевизорот.



Видео поврзувања

A 	Кабел за HDMI со голема брзина ¹⁾ (се доставува само за моделите за Индија, Блискиот Исток, Сингапур, Тајланд и Тајван) 	Висок квалитет  HD 
B 	Видео кабел (се доставува само со моделите во Русија ³⁾) 	Стандарден квалитет  SD 


¹⁾ Кабел за HDMI со голема брзина

²⁾ Ако приклучокот за HDMI IN на ТВ е компатибилен со функцијата ARC (Audio Return Channel), врската со кабел за HDMI може да испраќа и дигитален аудио сигнал од телевизорот. За поставување на функцијата Audio Return Channel, видете [Audio Return Channel] (Канал за враќање аудио) (страница 57).

³⁾ Доставениот видео кабел е за поврзување на базата за iPod/iPhone. (Само за модели од Европа и Австралија BDV-N790W)


Аудио поврзувања

Ако не го поврзете системот со приклучок за HDMI на телевизорот што е компатибилен со функцијата за ARC, направете соодветно поврзување за да го слушате звукот од телевизорот преку звучниците на системот.




Поврзување на другите компоненти (Set-top box, итн.)

Поврзете ги системот, другите компоненти и ТВ-уредот како што следи.



* Ова поврзување е неопходно за поврзувањето **A** (поврзување на HDMI).

Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од видот на приклучокот на компонентата.



<p>A</p>	<p>Кабел за HDMI* (не се доставува)</p>	<p>Висок квалитет</p>
<p>B</p>	<p>Дигитален оптички кабел (не се доставува)</p>	
<p>C</p>	<p>Аудио кабел (не се доставува)</p>	<p>Стандарден квалитет</p>

* Употребете кабел за HDMI со голема брзина.

Кога воспоставувате поврзување **A**

Ова поврзување може да испраќа и видео и аудио сигнали.

Забелешка

- Видео сигналите од приклучоците за HDMI (IN 1/2) се испраќаат до приклучокот HDMI (OUT) само кога ќе се избере функцијата „HDMI1“ или „HDMI2“.
- За да се испрати аудио сигнал од приклучоците за HDMI (IN 1/2) до приклучокот за HDMI (OUT), ќе треба да ги смените поставките на аудио излезот. Погледнете [Audio Output] (Аудио излез) во [Audio Settings] (поставки за аудио) (страница 55) за детали.
- Можете да го смените аудио влезот на компонента којашто е поврзана со приклучок за HDMI (IN 1) на TV приклучок за (DIGITAL IN OPTICAL). Погледнете [HDMI1 Audio Input mode] (Режим за аудио влез HDMI1) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI1) (страница 57). (Само за моделите за Европа.)

Кога воспоставувате поврзување **B, C**


Поврзете го системот така што видео сигналите од системот и од другата компонента ќе се испраќаат до телевизорот, а аудио сигналите од компонентата ќе се испраќаат до системот.

Забелешка

- Ако воспоставите поврзување **B, C**, поставете [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) под [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) кај [System Settings] (Системски поставки) на [Off] (Исклучено) (страница 57).
- Може да уживате во звукот од компонентата со избор на функцијата „AUDIO“ за поврзувањето **B**.

Поврзување на антената (воздушна)

Заден панел на уредот



Жичена FM-антена (воздушна)
(се доставува)

Забелешка

- Проверете дали целосно сте ја издолжиле жичената FM-антена (воздушна).
- По поврзување на жичената FM-антена (воздушна), држете ја хоризонтално колку што е можно повеќе.

Совет

- Ако имате слаб FM-прием, употребете коаксијален кабел од 75 оми (не се доставува) за да го поврзете уредот со надворешна FM-антена (воздушна).

Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување

Совет

- Поставете [Easy Network Settings] (Лесни поставки за мрежата) за да го поврзете системот во мрежата. За детали, видете „Чекор 5: Изведуваче на Лесно поставување“ (страница 27).

Изберете го методот според средината на LAN (локална мрежа).

- Ако користите безжична LAN Системот има вграден Wi-Fi и можете да го поврзете системот со мрежата со поставување на мрежните поставки.
- Ако користите друга наместо безжична LAN

Поврзете се со мрежата со поставување на кабелска врска за LAN како што следува.

Заден панел на уредот



LAN-кабел (не се доставува)

Пред да се направат мрежните поставки

Кога рутерот за безжичен LAN (пристапната точка) е компатибилен со Поставки за заштитен Wi-Fi (WPS), може лесно да ги поставите мрежните поставки со копчето за WPS.

Ако не може, проверете ги следните информации однапред и забележете ги во обезбедениот простор подолу.

- Името на мрежата (SSID*) што ја идентифукава мрежата**.

- Ако безбедноста е поставена на безжичната мрежа, безбедносниот клуч (клуч за WEP, клуч за WPA)**.
- * SSID (Идентификатор за поставена услуга) е името што идентификува дадена безжична мрежа.
- ** Треба да ги проверите поставките за рутерот за безжичниот LAN за да ги дознаете информациите за SSID и за безбедносниот клуч. За детали:
 - посетете ја следната веб-локација:
За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>
 - За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
 - погледнете во упатството за работа што се доставува со рутерот за безжичен LAN.
 - обратете се кај производителот на рутерот за безжичен LAN

За безбедноста на безжичен LAN

Бидејќи комуницирањето преку безжичната LAN функција е воспоставено со радио бранови, безжичниот сигнал може да биде подложен на пресретнување. За заштитување на безжичната комуникација, овој систем поддржува различни безбедносни функции. Проверете дали правилно сте ги конфигурирале безбедносните поставки соодветно на мрежната средина.

■ Без безбедност

Иако лесно можете да ги извршите поставките, секој може да ја пресретне безжичната комуникација или да навлезе во вашата безжична мрежа, дури и без современи алатки. Имајте предвид дека има ризик од неовластен пристап или пресретнување на податоци.

■ WEP

WEP применува безбедност за комуникациите за да спречи надворешни лица да ги пресретнат комуникациите или да навлезат во безжичната мрежа. WEP е наследна безбедносна технологија којашто овозможува постари уреди што не поддржуваат TKIP/AES да се поврзе.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP е безбедносна технологија развиена како реакција на недостатоците на WEP. TKIP гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP.

■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)


AES е безбедносна технологија којашто користи напреден безбедносен метод поинаков од WEP и TKIP. AES гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP или TKIP.

Чекор 4: Поставување на безжичниот систем

Уредот пренесува звук до засилувачот на звукот во опкружувањето којшто е поврзан со звучниците за звук на опкружувањето. За да го активирате безжичното емитување, изведете ги следните чекори.


1 Вметнете го безжичниот трансивер во уредот.

Заден панел на уредот



2 Вметнете го безжичниот трансивер во засилувачот на звукот во опкружувањето.

Заден панел на засилувачот на звукот во



3 Поврзете го кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) со уредот.

Пред да го поврзете кабелот за напојување со наизменична струја, проверете дали сите поврзувања во „Чекор 2: Поврзување на системот“ (страница 18) се безбедни.

4 Притиснете I/⏻ за да го вклучите системот.



5 Поврзете го кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) со засилувачот на звукот во опкружувањето.

Индикатор за LINK/STANDBY



Кога е вклучено безжичното емитување, индикаторот за LINK/STANDBY преминува во зелено.

Ако не се вклучи индикаторот за LINK/STANDBY, погледнете во „Безжичен звук“ (страница 65).

За индикаторот за LINK/STANDBY

Индикаторот за LINK/STANDBY го покажува статусот на безжично емитување, објаснет подолу.

Индикатор	Статус
Преминува во зелено.	Системот е вклучен, безжичното емитување е активирано и се примаат сигнали на опкружување.
Преминува во портокалово.	Системот е вклучен, безжичното емитување е активирано со функцијата Безбедна врска и се примаат сигнали на опкружување.
Бавно трепка зелено или портокалово.	Безжичното емитување е деактивирано.
Преминува во црвено.	Засилувачот на звукот во опкружувањето е во режимот подготвено додека системот е во режимот на подготвеност или безжичното емитување е деактивирано.
Се исклучува.	засилувачот на звукот во опкружувањето е исклучен.

Индикатор	Статус
Брзо трепка зелено.	Безжичниот трансивер не е правилно внесен во отворот за безжичен трансивер.
Трепка црвено.	Активна е заштитата на засилувачот на звукот во опкружувањето.

За режимот подготвено

Засилувачот на звукот во опкружувањето автоматски влегува во режимот подготвено кога главниот дел е во режим на подготвеност или безжичното емитување е деактивирано.

Засилувачот на звукот во опкружувањето автоматски се вклучува кога главниот дел е вклучен или безжичното емитување е активирано.

За да се дефинира безжичната врска

Ако користите бројни безжични продукти или вашите соседи користат безжични продукти, може да настанат пречки. За да го спречите тоа, може да ја дефинирате безжичната врска за да го поврзете главниот дел со засилувачот на звукот во опкружувањето (функција Безбедна врска). За детали, видете „Понатамошни поставки за безжичниот систем“ (страница 50).

Прикачување на капакот за кабелот за уредот


(само за BDV-N990W)

Може да ги заштитите конекторите со капак за кабелот кога ќе го користите уредот на подигната позиција со држач.

Забелешка

- Пред да го наместите капакот за кабелот, осигурете се дека безжичниот трансивер е правилно вметнат во главниот дел (страница 25).


Вметнете ги клиновите на капакот за кабелот во отворите на задната страна на уредот.



Чекор 5: Изведување на Лесно поставување

Следете ги чекорите подолу за да ги направите основните прилагодувања и мрежните поставки за системот. Прикажаните ставки варираат во зависност од моделот за земјата.

- 1 Внесете две батерии R6 (големина AA) (се доставуваат) со спојување на краевите ⊕ и ⊖ на батериите со знаците во преградата.**




- 2 Вклучете го телевизорот.**
- 3 Поврзете го микрофонот за калибрација во приклучокот за A.CAL MIC на задниот панел.**


Ставете го микрофонот за калибрација на ниво на увото на треножец (не се доставува). Предната страна на секој звучник треба да е свртена кон микрофонот за калибрација и не смее да има препреки меѓу звучниците и микрофонот за калибрација.

- 4 Притиснете I/⏻.**
- 5 Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од системот ќе се појави на ТВ-екранот.**

Ќе се појави приказот за лесно поставување за избор на јазикот што ќе се прикажува на екранот.



- 6 Направете ги [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки). Следете ги упатствата на екранот за да ги направите основните поставки користејќи ←/↑/↓/→ и ⊕.**



Во зависност од методот на поврзување (страница 19), изведете ја следната поставка.

- Поврзување на HDMI кабел: Следете ги упатствата што се прикажани на ТВ екранот.
- Поврзување на видео кабел: Изберете [16:9] или [4:3] за да може сликата правилно да се прикаже.

За детали околу поставките за [Auto Calibration] (Автоматско калибрирање) кај [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки), see „Автоматска калибрација на соодветните поставки за звучниците“ (страница 44).


- 7 По комплетирање на [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки), направете [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки). Притиснете ←/↑/↓/→ за да изберете [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) и потоа притиснете ⊕.**

Се појавува приказот за лесните мрежни поставки.

- 8 Следете ги упатствата на екранот за да ги направите мрежните поставки користејќи ←/↑/↓/→ и ⊕.**

Ако системот не може да се поврзе со мрежата, видете „Мрежна врска“ (страница 67) или „[Wireless LAN Connection] (Безжична врска)“ (страница 67).

За повикување на приказот за лесните првични поставки/лесните мрежни поставки

- 1 Притиснете HOME.**
Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.
- 2 Притиснете ←/→ за да изберете  [Setup] (Поставки).**
- 3 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Easy Setup] (Лесно поставување), потоа притиснете ⊕.**
- 4 Притиснете ↑/↓ за да ја изберете поставката, потоа притиснете ⊕.**
 - [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки).
 - [Easy Network Settings] (Лесни поставки на мрежата)

Се појавува приказот за лесните првични поставки/лесните поставки за мрежата.



Чекор 6: Избор на изворот

Може да го изберете изворот за репродукција.

Постојано притискајте FUNCTION сè додека не се појави саканата функција на приказот на предниот панел.

Кога ќе притиснете FUNCTION еднаш, тековната функција се појавува на приказот на предниот панел и потоа, секојпат кога ќе притиснете FUNCTION, функцијата се менува како што следува.

„BD/DVD“ → „USB1“ → „USB2“ → „FM“ → „HDMI1“ → „HDMI2“ → „TV“ → „AUDIO“ → „BD/DVD“ → ...

Функција	Извор
„BD/DVD“	Диск или мрежен уред што ќе се репродуцира преку системот
„USB1“/„USB2“	USB-уред или iPod/iPhone што е поврзан со  USB 1 (страница 13) или порта за  USB 2 (страница 12)
„FM“	FM-радио (страница 41)
„HDMI1“/ „HDMI2“	Компонента којашто е поврзана со HDMI (IN 1) или приклучок за HDMI (IN 2) на задниот панел (страница 21)
„TV“	Компонента (ТВ, итн.) којашто е поврзана со приклучок за TV (DIGITAL IN OPTICAL) на задниот панел или со ТВ компатибилен со функцијата Audio Return Channel што е поврзан со приклучок за HDMI (OUT) на задниот панел (страница 19)
„AUDIO“	Компонента којашто е поврзана со приклучоците AUDIO (AUDIO IN L/R) на задниот панел (страница 21)

Совет

Некои функции може да се менуваат преку ТВ-екранот со притискање на FUNCTION, ↑/↓ и ⊕.

Чекор 7: Уживање во звукот во опкружување

По завршување на претходните чекори и по вклучување на репродукцијата, може лесно да уживате во претходно меморираните режими за звук што се создадени за разни видови на извори за звук. Тие го доведуваат возбудиоит и моќен звук на киното во вашиот дом.

Избор на режимот за звук

Постојано притискајте SOUND MODE за време на репродукцијата сè додека саканиот режим не се појави на приказот на предниот панел или на ТВ-екранот.

Може да ги изберете следните ставки. Текстот во загради ([--]) се појавува на ТВ-екранот, а текстот во наводници („--“) се појавува на приказот на предниот панел.

Звук во опкружување	Ефект
[Auto] (Автоматски): („AUTO“)	Системот избира [Movie] (Филм) или [Music] (Музика) автоматски за да произведе звучен ефект во зависност од дискот или протокот на звук. <ul style="list-style-type: none"> • 2-канален извор: Системот симулира звук во опкружување од 2-каналните извори и дава звук од 5.1-каналните звучници со удвојување • 2-канален извор се слуша од секој звучник. • Повеќеканален извор: Системот емитува звук од звучниците зависно од бројот на каналите на изворот.
[Movie] (Филм) („MOVIE“)	Системот обезбедува оптимален звук за гледање филмови.
[Music] (Музика) („MUSIC“)	Системот обезбедува оптимален звук за слушање музика.

Звук во опкружување	Ефект
[Audio Enhancer] (Подобрување на звукот) („ENHANCER“)	Системот ги оптимизира 2-каналните извори со подобрување на звукот што се губи со компресирање на аудиото. Јачината на звукот автоматски се прилагодува за да може да уживате во содржина на аудио со непостојана јачина.
[3D Surround] (Опкружување во 3Д) („3D SUR.“)	[3D Surround] (Опкружување во 3Д е единствен алгоритам на Sony што обезбедува искуство на звук во 3Д со длабочина и присутност создавајќи виртуелно звучно поле близу до ушите.
[Sports] (Спорт) („SPORTS“)	Системот обезбедува оптимален звук за гледање спортски настани.
[Night] (Нок) („NIGHT“)	Соодветно за гледање филмови ноќе со намалување на гласните звуци додека се јасниот дијалог се одржува.
[Hall] (Сала) („HALL“)	Системот создава звук како да слушате во сала за концерти.
[2ch Stereo] (Двоканално стерео) („2CH ST.“)	Системот го емитува звукот од предните звучници и сабвуферот без оглед на форматот на звукот или бројот на каналите.
[Demo Sound] (Демо звук) („DEMO SND“)	Системот обезбедува звук што е пријатен за увото, соодветно за презентации и сл.

Совет

- Ако го поставите режимот за звук на [Auto] (Автоматски) и ако репродуцирате содржина на Берлинската филхармонија од интернет, системот автоматски ќе влезе во режим за „Сала на Берлинската филхармонија“ (само во региони коишто ја нудат услугата).

За да изберете режим за звук од менито за опции

- 1** Притиснете **OPTIONS** и **↑/↓** за да изберете **[Sound Mode]** (Режим за звук), потоа притиснете **+**.
- 2** Притиснете **↑/↓** за да го изберете режимот за звук, потоа притиснете **+**.

Забелешка

- Режимот за звук може да се избере само кога **[Sound Effect]** (Ефект на звук) е поставено на **[Sound Mode On]** (Вклучен режим за звук) (страница 55). Кога **[Sound Effect]** (Режим за звук) е поставено на што било друго што не е **[Sound Mode On]** (Вклучен режим за звук), поставката за режим за звук не ќе може да се примени.


Совет

- Изберете **[Auto]** (Автоматски) или **[Sports]** (Спорт) **[3D Surround]** (Опкружување во 3Д) или **[Hall]** (Сала) за да уживате во 2-канален извор како што се повеќеканален извор на ЦД.

Репродукција на диск

Видете „Дискови кои се репродуцираат“ (страница 68) за дискови што се репродуцираат.

- 1 Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од системот ќе се појави на ТВ-екранот.**
- 2 Внесете диск.**



Репродукцијата започнува.

Ако репродукцијата не започне автоматски, изберете во категоријата [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Фотографија) и притиснете .

Уживање во BONUSVIEW/ BD-LIVE

Некои BD-POM-ови со „логото BD-LIVE*“ имаат бонус содржина и други податоци кои може да се преземат за уживање.

* BD-LIVE™

- 1 Поврзете го USB-уредот во портата USB 1 (страница 13).**
Користете 1 GB или поголема меморија на USB за локално складирање.
- 2 Подгответе за BD-LIVE (само за BD-LIVE).**
 - Поврзете го системот во мрежа (страница 23).
 - Поставете [BD Internet Connection] (BD-врска преку интернет) на [Allow] (Дозволи) (страница 56).

3 Внесете BD-POM со BONUSVIEW/ BD-LIVE.

Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во упатствата за работа на дискот.

Совет

- За да избришете податоци од USB-меморијата, изберете [Erase BD Data] (Избриши податоци од BD) [Video] (Видео) и притиснете . Сите податоци складирани во папката ќе се избришат.

Уживање на Blu-ray 3D

Можете да уживате во дисковите Blu-ray 3D со лого* 3D.



- 1 Подгответе се за репродукција на диск Blu-ray 3D.**
 - Поврзете го системот со 3D-компатибилен телевизор преку кабел за HDMI со голема брзина (се доставува само со моделите за Индија, Блискиот Исток, Сингапур, Тајланд и Тајван).
 - Поставете ги [3D Output Setting] (Поставка за 3D-излез) и [TV Screen Size Setting for 3D] (Поставка за големина на ТВ-екранот за 3D) кај [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 53).
- 2 Вметнете диск Blu-ray 3D.**
Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во упатството за работа што се доставува со дискот.

Совет


- Погледнете и во упатството за работа за телевизор компатибилен за 3D.

Прикажување на информациите за репродукцијата

Може да ги проверите информациите за репродукција, итн. со притискање на DISPLAY.

Прикажаната информација се разликува во зависност од видот на дискот и статусот на системот.

Пример: кога репродукцирате БД-РОМ



- 1 Излезна резолуција/видео фреквенција
- 2 Број или име на наслов
- 3 Тековно избрана аудио поставка
- 4 Достапни функции (📺 агол, 🎧 аудио, 🗨️ превод)
- 5 Информации за репродукција
Прикажува режим за репродукција, статусна лента за репродукција, тип на диск, видео кодек, брзина на пренос на податоци, тип на повторување, изминато време, вкупно време на репродукција
- 6 Број на поглавје
- 7 Тековно избран агол

Репродукција од USB-уред

Може да репродукцирате датотеки со видео/музика/фотографии од поврзаниот USB-уред.

Видете „Типови датотеки кои се репродуктираат“ (страница 69) за видовите датотеки што може да се репродуктираат.

- 1 **Поврзете го USB-уредот во портата**
↔ **USB 1 (страница 13) или во портата**
↔ **USB 2 (страница 12).**

Погледнете во упатството за работа на USB-уредот пред поврзување.

- 2 **Притиснете HOME.**

Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.

- 3 **Притиснете </> за да изберете**
📺 [Video] (Видео), 🎵 [Music] (Музика)
или 📷 [Photo] (Фотографија).

- 4 **Притиснете ↑/↓ за да изберете**
🗨️ [USB device (USB1)] (УСБ-уред
(УСБ1)) или 🗨️ [USB device (USB2)]
(УСБ-уред (УСБ2)), потоа
притиснете + .

Забелешка

- Не отстранувајте го USB-уредот за време на операцијата. За да избегнете оштетување на податоците или дефект на USB-уредот, исклучете го системот пред да го поврзете или отстраните USB-уредот.

Уживање со iPod/iPhone

(Освен за руските модели)

Може да уживате во музика/видео*/фотографии* и да ја полните батеријата на iPod/iPhone преку системот.

* Само за модели за Европа и Австралија.

Компатибилни модели со iPod/iPhone


Ажурирајте ги iPod/iPhone со најновиот софтвер пред да ги користите со системот.

Произведено за iPod touch 4th generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 2nd generation, iPod nano 6th generation, iPod nano 5th generation (video camera), iPod nano 4th generation (video), iPod nano 3rd generation (video), iPod classic, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G

За да уживате во iPod/iPhone преку системот

1 (За модели за Европа и Австралија) Поврзете ја базата за iPod/iPhone во портата за USB 1 (страница 13) или во портата за USB 2 (страница 12), потоа ставете ги iPod/iPhone во базата за iPod/iPhone.

Кога репродуцирате датотека со видео/фотографија, поврзете го приклучокот за видео излез на базата за iPod/iPhone со приклучокот за видео влез од телевизорот со видео кабел пред да го ставите iPod/iPhone во базата за iPod/iPhone.



(За други модели)

Поврзете ги iPod/iPhone во портата за USB 1 (страница 13) или портата за USB 2 (страница 12) со кабел за iPod/iPhone USB.

2 Притиснете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.

3 Притиснете </> за да изберете [Video] (Видео), *, [Music] (Музика) или [Photo] (Фотографија)*.

* Само за модели за Европа и Австралија.

4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [iPod (USB1)] (iPod (УСБ1)) или [iPod (USB2)] (iPod (УСБ2)), потоа притиснете ⊕.

■ Ако изабравте [Video] (Видео)* или [Music] (Музика) во чекор 3

На ТВ-екранот се наведуваат датотеките со видео/музика. Одете на следниот чекор.

■ Ако изабравте [Photo] (Фотографија) во чекор 3*

На ТВ екранот се појавува [Please change the TV input to the video input...] (Сменете го ТВ-влезот на видео влез...). Сменете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од iPod/iPhone ќе се појави на ТВ-екранот. Потоа, започнете го приказот со слајдови со директно ракување преку iPod/iPhone.

* Само за модели за Европа и Австралија.

5 Притиснете </>/↑/↓/→ и ⊕ за избор на датотеката којашто сакате да ја репродуцирате.

Звукот од iPod/iPhone се репродуцира преку системот.

Кога репродуцирате датотека со видео, сменете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од iPod/iPhone ќе се појави на ТВ-екранот. (Само за модели за Европа и Австралија.)

Може да ракувате со iPod/iPhone користејќи ги копчињата што се дадени на далечинскиот управувач. За деталите околу управувањето, прочитајте ги упатствата за работа со iPod/iPhone.

Забелешка

- За да смените системска поставка, како што е поставката за режимот за звук додека гледате слики од iPod/iPhone на телевизорот, изберете го влезот на телевизорот за овој систем пред да ракувате со системот. (Само за модели за Европа и Австралија.)
- iPod/iPhone се полни кога е поврзан со системот додека е вклучен системот.
- Sony не прифаќа одговорност во случај кога податоците снимени на iPod/iPhone ќе се изгубат или оштетат кога се користи iPod/iPhone поврзан со овој уред.
- Не отстранувајте iPod/iPhone за време на работата. За да избегнете оштетување на податоците на iPod/iPhone, исклучете го системот кога поврзувате или отстранувате iPod/iPhone.
- Системот препознава само iPod/iPhone што претходно биле поврзани со системот.
- Функцијата за контрола на аудио на системот не работи додека репродуцирате датотеки со видео/фотографии преку iPod/iPhone (само за моделите за Европа и Австралија).
- Системот може да препознае до 5000 датотеки (вклучувајќи и папки).

Репродукција преку мрежа

Уживање во Sony Entertainment Network (SEN)

Sony Entertainment Network служи како капија која испорачува избрана содржина од интернет и различна забава на барање директно до уредот.

Совет

- Некоја содржина од интернет бара регистрација преку компјутер пред да може да се репродуцира. За повеќе детали, посетете ја следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:

<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

За потрошувачите во други земји/региони:

<http://www.sony-asia.com/section/support>

- Одредена содржина од интернет не е достапна во некои региони/земји.

1 Подготовка за Sony Entertainment Network.

Поврзете го системот во мрежа (страница 23).


2 Притиснете SEN.

3 Притиснете </>/</>/</> за да изберете содржина од интернет и разна забава на барање, потоа притиснете ⊕.

Контролен панел за проток на видео

Контролниот панел се појавува кога датотека со видео ќе започне да се репродуцира. Прикажаните ставки може да се разликуваат во зависност од давателот на содржина од интернет.

За повторно прикажување, притиснете DISPLAY.




- 1 Контролен приказ
Притиснете </>/</>/</> или ⊕ за операциите на репродукција.
- 2 Статусна лента за репродукција
Статусна лента, курсор што ја покажува тековната позиција, време на репродукција, времетраење на датотеката со видео
- 3 Индикатор за состојба на мрежа
▮▮▮▮ Показува јачина на сигнал за безжична конекција.
▣▣ Показува жична конекција.
- 4 Брзина на мрежен пренос
- 5 Име на следната датотека со видео
- 6 Име на тековната датотека со видео

Репродукција на датотеки во домашна мрежа (DLNA)

Може да репродуцирате датотеки со видео/музика/фотографии на други DLNA-потврдени компоненти поврзувајќи ги со домашната мрежа.


Овој уред може да се користи како плеер и прикажувач.

- Сервер: Складира и испраќа датотеки
- Плеер: Прима и репродуцира датотеки од серверот
- Изведувач: Прима и репродуцира датотеки од серверот и може да го управува друга компонента (контролор)
- Контролор: Управува со компонентата за изведување



За репродукција на неповрзани датотеки со управување на системот (изведувач) преку DLNA-контролор




Може да го управувате системот со DLNA-потврден контролор, како што е iPhone кога репродуцирате датотеки складирани на DLNA-сервер.



Подгответе за употреба на функцијата DLNA.

- Поврзете го системот во мрежа (страница 23).
- Подгответе други DLNA-потврдени компоненти. За детали, видете ги оперативните упатства за компонентите.

За репродукција на датотеки складирани на DLNA-сервер преку системот (DLNA плеер)

Изберете ја иконата за DLNA-сервер од  [Video] (Видео),  [Music] (Музика) или  [Photo] (Фотографија) во почетното мени, потоа изберете ја датотеката којашто сакате да ја репродуцирате.

Контролирајте го овој систем користејќи DLNA-контролор.

За детали на операцијата, видете ги оперативните упатства на DLNA-контролорот.

Забелешка

- Не управувајте со системот со дадениот далечински управувач и со DLNA-контролор истовремено.
- За детали за контролорот DLNA, осврнете се на упатството за работа за DLNA-контролорот.

Совет

- Системот е компатибилен со функцијата „Play To“ на Windows Media® Player 12 која стандардно доаѓа со Windows 7.

Репродукција на истата музика во различни соби (PARTY STREAMING)

Може да ја репродуцирате истата музика во исто време преку сите компоненти на Sony што се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING и поврзани со домашната мрежа.


Содржината во **🎵 [Music] (Музика)** и функциите „FM“ и „AUDIO“ може да се користат со функцијата PARTY STREAMING.

Има два вида на PARTY STREAMING-компатибилни компоненти.

- Домаќин за PARTY: Репродуцира и испраќа датотеките.
- Гостин за PARTY: Ја репродуцира музиката што е испратена од домаќинот за PARTY.

Овој уред може да се користи како домаќин за PARTY или како гостин за PARTY.

Домаќин за PARTY
(Овој систем)



Гостин за PARTY

Подгответе за PARTY STREAMING.

- Поврзете го системот во мрежа (страница 23).
- Поврзете компоненти што се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING.

Употреба на системот како домаќин за PARTY

Изберете песна во **🎵 [Music] (Музика)**, радиостаница во **📻 [Radio] (Радио)** или **🔊 [AUDIO] (Аудио)** кај **📺 [Input] (Влез)**, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Start Party] (Започни забава) од менито со опции за да започнете.

За крај, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Close PARTY] (Заврши ја забавата) од менито со опции.

Забелешка

- Ако се репродуцира содржина што не е компатибилна со функцијата PARTY STREAMING, системот ја исклучува опцијата PARTY автоматски.

Употреба на системот како гостин на PARTY

Изберете **🎪 [PARTY] (Забава)** во **🎵 [Music] (Музика)**, потоа изберете ја иконата за уредот на домаќинот на PARTY. За да излезете од PARTY, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Leave PARTY] (Напушти ја забавата).

За да излезете од PARTY, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Close PARTY] (Затвори ја забавата).

Забелешка

- Продажното и производното подредување на производите што се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING се разликуваат во зависност од областа.

Барање на видео/музички информации

Може да добиете информации за содржината користејќи ја технологијата на Gracenote и да барате сродни информации.


- 1 Поврзете го системот во мрежа (страница 23).**
- 2 Внесете диск со содржина за која сакате да пребарувате.**

Може да изведете видео-пребарување од БД-РОМ или ДВД-РОМ и музичко пребарување од ЦД-ДА (музичко ЦД).

3 Притиснете ←/→ за да изберете [Video] (Видео) или [Music] (Музика).

4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Video Search] (Пребарување на видео) или [Music Search] (Пребарување на музика).

Содржината на информацијата е прикажана.



- 1** Детали за содржината
Прикажува список со сродни информации, како што се наслов, улоги, песна или изведувач.
- 2** [Playback History] (Историја на репродукција)
Прикажува список со претходно репродуцирани наслови на БД-РОМ/ДВД-РОМ/ЦД-ДА (музичко ЦД). Изберете наслов за да добиете информации за содржината.
- 3** [Search History] (Историја на пребарување)
Прикажува список со претходни пребарувања изведени преку функцијата [Video Search] (Пребарување на видео) или [Music Search] (Пребарување на музика).

За пребарување на други сродни информации

Изберете ставка во списоците и потоа изберете ја услугата за пребарување.

Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции за репродукција со притискање на OPTIONS. Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.

Општи опции

Ставка	Детали
[Sound Mode] (Режим за звук)	Ја менува поставката за режим за звук (страница 29).
[Shuffle Setting] (Поставка за мешање) (само за iPod/iPhone) (Освен за руските модели)	Поставува мешана репродукција.
[Repeat Setting] (Поставка за повторување)	Поставува повторна репродукција.
[3D Menu] (3Д-мени)	[Simulated 3D] (Симулирано 3Д): Го прилагодува ефектот за симулирано 3Д. [3D Depth Adjustment] (Прилагодување на длабочина за 3Д): Се прилагодува длабочината на сликите во 3Д. [2D Playback] (Репродукција во 2Д): Ја поставува репродукцијата за слика во 2Д.
[Play/Stop] (Репродуцирај/Прекини)	Започнува или прекинува репродукција.
[Play from start] (Репродуцирај од почеток)	Ја репродуцира ставката од почеток.
[Start PARTY] (Започни забава)	Започнува забава со избраниот извор. Оваа ставка може да не се појави во зависност од изворот.
[Leave PARTY] (Напушти ја забавата)	Ја напушта забавата во којашто учествува системот. Функцијата PARTY STREAMING продолжува меѓу другите уреди кои учествуваат.
[Close PARTY] (Затвори ја забавата)	За домаќин за PARTY: Ја затвора забавата. За гостин за PARTY: Ја затвора забавата во којашто учествува системот. Функцијата PARTY STREAMING завршува за сите други уреди кои учествуваат.

Само за [Video] (Видео)

Ставка	Детали
[A/V SYNC] (Синхронизација на А/В)	Ја прилагодува празнината помеѓу сликата и звукот. За детали, видете „Прилагодување на доцнењето помеѓу сликата и звукот“ (страница 39).
[3D Output Setting] (Поставка за 3Д-излез)	<p>Поставува дали автоматски да произведе или не видео со 3Д.</p> <p>Забелешка</p> <ul style="list-style-type: none"> 3D видео од приклучоците за HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) е излез без разлика на оваа поставка.
[Video Settings] (Поставки за видео)	<ul style="list-style-type: none"> [Picture Quality Mode] (Режим за квалитет на слика): Ги прикажува поставките за слика. [Auto] (Автоматски), [Custom1] (Прилагодено 1) и [Custom2] (Прилагодено 2) се достапни за поврзувањата со HDMI. [Texture Remaster] (Повторна изведба на текстурата): Ја прилагодува острината и деталите на рабовите. [Super Resolution] (Супер-резолюција): Ја подобрува резолуцијата. [Smoothing] (Измазнување): Ги намалува лентите на екранот со измазнување на градаците кај рамните области. [Contrast Remaster] (Повторна изведба на контрастот): Автоматски ги уредува црните и белите нивоа така што екранот не е премногу темни и сликата е модулирана.

Ставка	Детали
[Video Settings] (Поставки за видео)	<ul style="list-style-type: none"> [Clear Black] (Исчисти црно): Го прилагодува приказот на темните елементи на сликата. Сенчењето не е потгиснато, туку дозволува прекрасно репродуцирани црни тонови.
[Pause] (Пауза)	Ја пазира репродукцијата.
[Top Menu] (Главно мени)	Го прикажува главното мени за БД или ДВД.
[Menu/Pop-up Menu] (Мени/појавно мени)	Ги прикажува појавното мени на БД-РОМ или мениот за ДВД.
[Title Search] (Пребарување по наслов)	Пребарува наслов на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО и ја започнува репродукцијата од почеток.
[Chapter Search] (Пребарување на глава)	Пребарува глава на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО и ја започнува репродукцијата од почеток.
[Audio] (Аудио)	Го избира форматот за аудио/песната.
[Subtitle] (Превод)	Го избира јазикот за превод кога се снимени повеќе јазични преводи на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО.
[Angle] (Агол)	Пребарува други агли за гледање кога се снимени повеќе агли на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО.
[IP Content NR Pro] (ИП-содржина НР Про)	Го прилагодува квалитетот на сликата од содржина на интернет.
[Video Search] (Пребарување на видео)	Прикажува информации за БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО според технологија на Gracenote.

Само  [Music] (Музика)

Ставка	Детали
[Add Slideshow BGM] (Додај музика во заднината на приказот на слајдови)	Регистрира музички датотеки во меморијата на USB како музика во заднината на приказот на слајдови (BGM).
[Music Search] (Пребарување на музика)	Прикажува информации за ЦД со аудио (ЦД-ДА) според технологијата на Gracenote.

Само  [Photo] (Фотографија)

Ставка	Детали
[Slideshow] (Приказ на слајдови)	Започнува приказ на слајдови.
[Slideshow Speed] (Брзина на приказот на слајдовите)	Ја менува брзината на приказот на слајдовите.
[Slideshow Effect] (Ефект на презентацијата)	Го поставува ефектот кога репродуцира презентацијата.
[Slideshow BGM] (Музика во заднината на презентацијата)	<ul style="list-style-type: none"> • [Off] (Исклучено): Ја исклучува функцијата. • [My Music from USB] (Моја музика од УСБ): Ги поставува музичките датотеки регистрирани во [Add Slideshow BGM] (Додај музика во заднина на презентацијата). • [Play from Music CD] (Репродуцирај од ЦД со музика): Ги поставува песните на ЦД-ДА (ЦД со музика).
[Switch Display] (Приказ за префрлување)	Се префрлува меѓу [Grid View] (Преглед во мрежа) и [List View] (Приказ во список).
[Rotate Left] (Ротирај лево)	Ја ротира фотографијата спротивно на стрелките на часовникот за 90 степени.
[Rotate Right] (Ротирај десно)	Ја ротира фотографијата во насока на стрелките на часовникот за 90 степени.
[View Image] (Преглед на слика)	Ја прикажува избраната слика.

Прилагодување на доцнењето помеѓу сликата и звукот

(A/V SYNC)

Кога звукот не соодветствува на сликите на ТВ-екранот, може да го прилагодите задоцнувањето помеѓу сликата и звукот. Методот за поставување се разликува во зависност од функцијата.

Кога репродуцирате преку друга функција, но тоа не се „FM“ или „TV“

1 Притиснете OPTIONS.

На ТВ-екранот се појавува менито за опции.

2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [A/V SYNC] (Синхронизација A/B), потоа притиснете \oplus .3 Притиснете \leftarrow/\rightarrow за да го прилагодите доцнењето помеѓу сликата и звукот.

Може да прилагодите од 0 ms до 300 ms со зголемувања од 25 ms.

4 Притиснете \oplus .

Поставката е извршена.

Кога репродуцирате преку функцијата „TV“

1 Притиснете OPTIONS.

Менито за опции се појавува на приказот на предниот панел.

2 Постојано притискајте \uparrow/\downarrow сè додека „A/V SYNC“ не се појави на екранот на предниот панел, потоа притиснете \oplus или \rightarrow .3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да го прилагодите доцнењето помеѓу сликата и звукот.

Може да прилагодите од 0 ms до 300 ms со зголемувања од 25 ms.

4 Притиснете \oplus .

Поставката е извршена.

5 Притиснете OPTIONS.

Менито за опции на приказот на предниот панел се исклучува.

Избор на аудио формат, повеќејазични записи или канал

Кога системот репродуцира ВД/ДВД ВИДЕО што е снимено во повеќе аудио формати (PCM, Dolby Digital, MPEG аудио или DTS) или со повеќејазични записи, може да ги смените аудио форматот или јазикот. Со ЦД може да го изберете звукот од десниот или левиот канал и да го слушате звукот од избраниот канал и преку десниот и преку левиот звучник.

Постојано притискајте на AUDIO за време на репродукцијата за да го изберете саканиот аудио сигнал.

Информациите за аудиото се појавуваат на ТВ-екранот.

■ BD/DVD VIDEO

Изборот на јазик се разликува во зависност од БД/ДВД ВИДЕО.

Кога се прикажани 4 броеви, тие означуваат код на јазик. Погледнете „Список со кодови за јазици“ (страница 73) за да потврдите кодот кој јазик го претставува. Кога истиот јазик е претставен два или повеќе пати, BD/DVD VIDEO е снимено во повеќе аудио формати.

■ DVD-VR

Прикажани се типовите на звучните правци снимени на диск.

Пример:

- [1 Stereo] (Стерео)
- [1 Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио 1))
- [1 Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио 2))
- [1 Main] (Главен)
- [1 Sub] (Поднаслов)
- [1 Main/Sub] (Главен/Поднаслов)

Забелешка

- [1 Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио 1)) и [1 Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио 2)) не се појавуваат кога на дискот е снимен само еден аудио проток.

■ CD

- [1 Stereo] (Стерео): Стандардниот стерео звук.
- [1 1/L] (1/Л): Звукот на левиот канал (моно).
- [1 2/R] (2/Д): Звукот за десниот канал (моно).
- [1 L+R] (Л+Д): Звукот и од левиот и од десниот канал излегува од секој звучник засебно.

Уживање на сложен преносен звук

(DUAL MONO)

Може да уживате во сложен преносен звук кога системот прима или репродуцира сложен преносен сигнал Dolby Digital.

Забелешка

- За да го примите сигналот Dolby Digital, треба да поврзете телевизор или друга компонента со приклучок TV (DIGITAL IN OPTICAL) со дигитален оптички кабел (страница 19, 21). Ако приклучокот HDMI IN на телевизорот е компатибилен со функцијата Audio Return Channel (страница 19, 57), може да примите сигнал Dolby Digital преку HDMI-кабел.

Постојано притискајте AUDIO сè додека на приказот на предниот панел не се појави саканиот сигнал.

- „MAIN“: Ќе се емитува звукот на главниот јазик.
- „SUB“: Ќе се емитува звукот на јазикот во поднасловот.
- „MAIN/SUB“: Ќе се слуша мешан звук од главниот и од јазиците во поднасловот.

Слушање радио

- 1 Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека не се појави „FM“ приказот на предниот панел.
- 2 Изберете ја радио станицата.

Автоматско барање станици

Притиснете и задржете **TUNING +/-** сè додека не почне автоматско скенирање. На ТВ екранот се појавува [Auto Tuning] (Автоматско барање станици).

Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица.

За да се откаже автоматското бирање, притиснете кое било копче, но не \triangleleft +/-.

Рачно барање станици

Постојано притискајте на **TUNING +/-**.

- 3 Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на \triangleleft +/-.

Ако FM-програмата е со пречки

Ако FM-програмата е со пречки, може да изберете моно-прием. Нема да има стерео ефект, но приемот ќе се подобри.

- 1 Притиснете **OPTIONS**.
На ТВ-екранот се појавува менито за опции.
- 2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете **[FM Mode] (FM режим)**, потоа притиснете \oplus .
- 3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете **[Monaural] (Моно)**.
 - [Stereo] (Стерео): Стерео прием.
 - [Monaural] (Моно): Моно прием.
- 4 Притиснете \oplus .
Поставката е извршена.

Совет

- Може да поставувате [FM Mode] (FM-режим) засебно за секоја веќе меморирана станица.

За исклучување на радиото

Притиснете **I/⏻**.

Претходно меморирање радио станици

Можете да меморирате до 20 станици. Пред бирање станици, проверете дали сте ја намалиле јачината на звукот на минимум.

- 1 Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека не се појави „FM“ на приказот на предниот панел.
- 2 Притиснете и задржете **TUNING +/-** сè додека не почне автоматското скенирање.
Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица.
- 3 Притиснете **OPTIONS**.
На ТВ-екранот се појавува менито за опции.
- 4 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете **[Preset Memory] (Претходно поставена меморија)**, потоа притиснете \oplus .
- 5 Притиснете \uparrow/\downarrow за да го изберете **саканиот претходно мемориран број**, потоа притиснете \oplus .
- 6 Повторете ги чекорите 2 до 5 за да меморирате други станици.

За менување на претходно мемориран број

Изберете го саканиот претходно мемориран број со притискање на **PRESET +/-**, потоа изведете ја постапката од чекор 3.

Избор на претходно меморирана радиостаница

- 1 Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека не се појави „FM“ на приказот на предниот панел.
Последната примената станица е поставена.

2 Постојано притискајте на PRESET +/- за да ја изберете претходно поставената станица.

Претходно меморираните број и фреквенција се појавуваат на ТВ-екранот и на приказот на предниот панел.

Секојпат кога ќе го притиснете копчето, системот поставува една претходно поставена станица.

Совет

- Може директно да го изберете претходно меморираниот број на станицата со притискање на копчињата со броеви.

Употреба на Системот на радио-податоци (RDS)

(Само за моделите за Европа)

Што е Системот на радио-податоци?

Системот на радио-податоци (RDS) е услуга за емитување којашто дозволува радиостаниците да испраќаат дополнителни информации заедно со вообичаениот сигнал на програмата. Овој пребарувач на програми нуди погодни RDS-одлики како што е прикажување на името на станицата. Името на станицата се појавува и на ТВ екранот.

Прием на RDS-емитувања

Едноставно изберете станица од FM-опсегот.

Кога ќе најдете станица којашто обезбедува RDS-услуги, името на станицата* се појавува на екранот на предниот панел.

* Ако RDS-емитувањето не е примено, името на станицата нема да се појави на екранот на предниот панел.

Забелешка

- RDS нема да работи правилно ако станицата што сте ја поставиле не го емитува соодветно RDS-сигналот или ако јачината на сигналот е слаба.
- Сите FM-станции не обезбедуваат RDS услуга, ниту го обезбедуваат истиот вид на услуги. Ако не ви е познат RDS-системот, проверете кај локалните радио станици за детали околу RDS-услугите во вашата област.

Совет

- Додека примате RDS-емитување, секојпат кога ќе притиснете DISPLAY, приказот на предниот панел се менува како што следува: Име на станицата → Фреквенција → Претходно мемориран број → Статус на декодирање → Име на станицата → ...

* Се појавува кога [Sound Effect] (Ефект на звук) е поставен на [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] или [DTS Neo:6 Music] (страница 55).

Употреба на функцијата Контрола на HDMI за „BRAVIA“ Sync

Оваа функција е достапна на телевизорот со функцијата „BRAVIA“ Sync. Работата се поедноставнува со поврзување на компонентите на Sony што се компатибилни со функцијата Контрола на HDMI преку HDMI-кабел со голема брзина.

Забелешка

- За да ја користите функцијата за синхронизирање на „BRAVIA“, вклучете ги системот и сите компоненти што се поврзани со системот по нивно поврзување со HDMI-кабел.

Контрола на HDMI - Лесно поставување

Може автоматски да ја поставите функцијата на системот [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) со овозможување на соодветната поставка на телевизорот.

За детали околу функцијата [Control for HDMI] (Контрола на HDMI), видете „[HDMI Settings] (HDMI-поставки)” (страница 57)

Исклучување на системот

Може да го исклучите системот во синхронизација со ТВ.

Забелешка

- Системот не се исклучува автоматски додека се репродуцира музика или кога е поставен на функцијата „FM“.

Репродукција со еден допир

Кога ќе притиснете ► на далечинскиот управувач, системот и телевизорот се вклучуваат и влезот на телевизорот е поставен на влез HDMI со којшто е поврзан системот.

Системска аудио контрола

Може да ја поедноставите операцијата за да уживате во звук од ТВ или од другите компоненти.

Функцијата Системска аудио контрола можете да ја користите како што следува:

- Кога системот е вклучен, звукот на ТВ или на другите компоненти може да излегува од звучниците на системот.
- Кога звукот од ТВ или од другите компоненти излегува преку звучниците на системот, можете да ги смените звучниците од кои излегува ТВ звукот со притискање на SPEAKERS TV ↔ AUDIO.
- Кога звукот од телевизорот или од другите компоненти излегува преку звучниците на системот, може да ја прилагодите јачината на звукот и да го исклучите звукот на системот со управување на телевизорот.

Канал за враќање аудио

Можете да уживате во звукот на телевизорот преку системот со користење на само еден HDMI-кабел. За детали околу поставката, видете „[Audio Return Channel] (Канал за враќање на аудиоот)” (страница 57).

Следење на јазик

Кога ќе го смените јазикот на сликата на екранот на телевизорот, ќе се смени и јазикот за приказ на екранот на системот по исклучување и вклучување на системот.

Контрола на патеката

Кога ќе изведете Репродукција со еден допир на поврзаната компонента, системот се вклучува и ја поставува системската функција на „HDMI1“ или „HDMI2“ (во зависност од приклучокот HDMI за влез што се користи) и влезот на ТВ-уредот автоматски се поставува на HDMI-влез со којшто е поврзан системот.

Автоматска калибрација на соодветните поставки за звучниците

[Auto Calibration] (Автоматска калибрација)

D.C.A.C. (Автоматска калибрација на дигитално кино) ви овозможува идеално искуство со звукот со автоматско прилагодување на поставката за растојанието на звучникот, локацијата и карактеристиките.

Забелешка

- Системот произведува гласен звуен тест кога започнува [Auto Calibration] (Автоматската калибрација). Јачината на гласот не може да се намали. Предупредете ги децата и соседите.
- Проверете дали сите звучници се поврзани со уредот и засилувачот на звукот во опкружувањето пред почетокот на [Auto Calibration] (Автоматска калибрација).

1 Притиснете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.

2 Притиснете ←/→ за да изберете [Setup] (Поставки).

3 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Audio Settings] (Аудио поставки), потоа притиснете ⊕.

4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Auto Calibration] (Автоматска калибрација), потоа притиснете ⊕.

Приказот за потврда за [Auto Calibration] (Автоматска калибрација) се појавува на ТВ-екранот.

5 Поврзете го микрофонот за калибрација во приклучокот за A.CAL MIC на задниот панел.

Ставете го микрофонот за калибрација на ниво на увото на постолје (не е доставено). Предната страна на секој звучник треба да е свртена кон микрофонот за калибрација и не смее да има препреки меѓу звучниците и микрофонот за калибрација.

6 Притиснете ↑/↓ за да изберете [OK] (Во ред).

Изберете [Cancel] (Откажи) за да откажете.

7 Притиснете ⊕.

[Auto Calibration] (Автоматската калибрација) започнува.

Системот автоматски ги прилагодува поставките за звучниците.

Бидете тивки во текот на мерењето.

Забелешка

- Пред да започнете со [Auto Calibration] (Автоматска калибрација), осигурете се дека засилувачот на звукот во опкружувањето е вклучен и наместете го засилувачот на звукот во опкружувањето на соодветна положба за да осигурите безжично поврзување.

8 Потврдете ги резултатите од [Auto Calibration] (Автоматската калибрација).

На ТВ-екранот се појавуваат растојанието и нивото за секој звучник.

Забелешка

- Ако мерењето не успее, следете ја пораката и обидете се повторно со [Auto Calibration] (Автоматската калибрација).

9 Притиснете ↑/↓ за да изберете [OK] (Во ред) или [Cancel] (Откажи), потоа притиснете ⊕.

■ Мерењето е во ред.

Извадете го микрофонот за калибрација и потоа изберете [OK] (Во ред). Резултатот ќе се примени.

■ Мерењето не е во ред.

следете ја пораката и потоа изберете [OK] (Во ред) за да се обидете повторно.

Забелешка

- Не работете со системот додека трае [Auto Calibration] (Автоматската калибрација).

Поставување на звучниците


[Speaker Settings] (Поставки за звучниците)

За да го добиете најдобриот можен звук во опкружување, поставете го растојанието меѓу звучниците во однос на вашата положба за слушање. Потоа, употребете го тестот за тонот за да ги прилагодите нивото и балансот на звучниците.


1 Притиснете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.


2 Притиснете ←/→ за да изберете

 [Setup] (Поставки).

3 Притиснете ↑/↓ за да изберете

[Audio Settings] (Аудио поставки), потоа притиснете .

4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Speaker Settings] (Поставки за звучниците),

потоа притиснете .

Се појавува екранот [Speaker Settings] (Поставки за звучниците).

5 Притиснете ↑/↓ за да го изберете членот, потоа притиснете .

Проверете ги следните поставки.

■ [Distance] (Растојание)

Кога ги поместувате звучниците, проверете дали сте ги поставиле параметрите за растојанието од положбата на слушање до звучниците.

Може да ги поставите параметрите од 0,0 до 7,0 метри.

[Front Left/Right] (Преден лев/десен) 3,0 м:

Поставете го растојанието за предните звучници.

[Centre] (Центар) 3,0 м: Поставете го растојанието за централниот звучник.

[Surround Left/Right] (Опкружување лев/десен) 3,0 м: Поставете го растојанието за звучникот за звук во опкружување.

[Subwoofer] (Сабвуфер) 3,0 м: Поставете го растојанието за сабвуферот.

■ [Level] (Ниво)

Може да го приспособите нивото на звук за звучниците. Може да ги поставите параметрите од -6,0 dB до +6,0 dB. Проверете дали сте го поставиле [Test Tone] (Тестот за тонот) на [On] (Вклучено) за лесно прилагодување.

[Front Left/Right] (Преден лев/десен) 0,0 dB:

Поставете го нивото за предните звучници.

[Centre] (Центар) 0,0 dB: Поставете го нивото за централниот звучник.

[Surround Left/Right] (Опкружување лев/десен) 0,0 dB: Поставете го нивото за звучниците за звук во опкружување.

[Subwoofer] (Сабвуфер) 0,0 dB: Поставете го нивото за сабвуферот.

■ [Relocation] (Преместување)

Може виртуелно да ја поправите ползицијата на звучниците за да го подоврите ефектот на звукот во опкружување.

[On] (Вклучено): Може да го слушнете звукот од виртуелно преместениот звучник одреден со [Auto Calibration] (Автоматска калибрација).

[Off] (Исклучено): Може да го слушнете звукот од вистинската позиција на звучникот.

Забелешка

- Оваа поставка се одразува по спроведување на [Auto Calibration] (Автоматската калибрација).

■ [Test Tone] (Тест тон)

Звучниците ќе емитуваат тест тон за да се прилагоди [Level] (Нивото).

[Off] (Исклучено): Тест тонот не се емитува од звучниците.

[On] (Вклучено): Тест тонот се емитува од секој звучник во низа додека се прилагодува нивото. Кога ќе изберете една од ставките на [Speaker Settings] (Поставки на звучниците), тест тонот се емитува од секој звучник во низа.

Прилагодете го нивото на звук како што следува.

- 1** Поставете го [Test Tone] (Тест тонот) на [On] (Вклучено).
- 2** Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [Level] (Ниво), потоа притиснете \oplus .
- 3** Притиснете \uparrow/\downarrow за да го изберете саканиот тип на звучник, потоа притиснете \oplus .
- 4** Притиснете \leftarrow/\rightarrow за да изберете лев или десен звучник, потоа притиснете \uparrow/\downarrow за да го прилагодите нивото.
- 5** Притиснете \oplus .
- 6** Повторете ги чекорите 3 до 5.
- 7** Притиснете RETURN.
Системот се враќа на претходниот екран.
- 8** Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [Test Tone] (Тест тон), потоа притиснете \oplus .
- 9** Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [Off] (Исклучено), потоа притиснете \oplus .

Забелешка

- Сигналите на тест тонот не излегуваат од приклучокот за HDMI (OUT).

Совет

- За истовремено да ја прилагодите јачината на звукот на сите звучници, притиснете \triangleleft +/-.

Употреба на тајмерот за спиење

Може да го поставите системот да се исклучува на претходно поставено време за да можете да заспиете слушајќи музика. Времето може претходно да се постави во интервали од 10 минути.

Притиснете SLEEP.

Секојпат кога ќе притиснете SLEEP, приказот за минутите (преостанатото време) на екранот на предниот панел се менува за 10 минути.

Кога ќе го поставите тајмерот за спиење, преостанатото време се појавува на секои 5 минути.

Кога преостанатото време е пократко од 2 минути, „SLEEP“ светка на екранот на предниот панел.

За проверка на преостанатото време

Притиснете SLEEP еднаш.

За менување на преостанатото време

Постојано притискајте на SLEEP за да го изберете саканото време.

Деактивирање на копчињата на уредот

(Забрана за деца)

Можете да ги деактивирате копчињата на уредот (освен I/\cup) за спречување на погрешна употреба, како што е детска грешка (функција за забрана за деца).

Притиснете \blacksquare на уредот подолго од 5 секунди.

„LOCKED“ се појавува на приказот на предниот панел.

Функцијата за забрана за деца е активирана и копчињата на уредот се заклучени. (Може да ракувате со системот користејќи го далечинскиот управувач.)

За да откажете, притиснете \blacksquare подолго од 5 секунди така што „UNLOCK“ ќе се појави на приказот на предниот панел.

Забелешка

- Кога ракувате со копчињата на уредот додека е вклучена забраната за деца, „LOCKED“ трепка на приказот на предниот панел.

Контрола на телевизорот со приложениот далечински управувач

Со прилагодувањето на сигналот од далечинскиот управувач, може да го контролирате телевизорот преку приложеното далечинско.

Забелешка

- Кога ќе ги смените батериите на далечинскиот управувач, бројот на кодот може да се ресетира на стандардната поставка (SONY). Ресетирајте го соодветниот број за кодот.

Подготовка на далечинскиот управувач за контрола на телевизорот

Притиснете и држете TV I/⏻ додека го внесувате кодот за телевизорот што го дава производителот (видете ја табелата) преку копчињата со броеви. Потоа, пуштете TV I/⏻.

Ако поставката не е успешна, тековно регистрираниот код нема да се смени. Внесете го бројот за кодот повторно.

Броеви за кодови за телевизори што може да се контролираат

Ако се наведени повеќе кодови, внесувајте еден по еден додека не го најдете кодот што функционира со телевизорот.

Производител	Број за код
SONY	01 (зададено)
LG	05
PANASONIC	06
PHILIPS	02, 03, 07
SAMSUNG	02, 08
TOSHIBA	04

Промена на осветленоста на приказот на предниот панел и на индикаторот за напојување

Притиснете DIMMER.

Секојпат кога ќе притиснете DIMMER, осветленоста на приказот на предниот панел и на индикаторот за напојување се менуваат.

Штедење струја во режим на мирување

Проверете дали се направени двете следни поставки:

- [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) е поставено на [Off] (Исклучено) (страница 57).
- [Quick Start Mode] (Режим на брз почеток) е поставено на [Off] (Исклучено) (страница 58).

Пребарување на интернет-страници

1 Подготовка за пребарување на интернет.

Поврзете го системот во мрежа (страница 23).

2 Притиснете HOME.

Почетоното мени се појавува на ТВ-екранот.

3 Притиснете ←/→ за да изберете [Network] (Мрежа).

4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Internet Browser] (Интернет-пребарувач), потоа притиснете ⊕.

Се појавува екранот на [Internet Browser] (Интернет пребарувачот).

Забелешка

• Некои интернет-страници нема да се прикажат правилно или нема да функционираат.

За внесување веб-адреса

Изберете [URL entry] (внесување веб-адреса) од мениото за опции.

Внесете ја веб-адресата користејќи ја софтверската тастатура, потоа изберете [Enter] (Внеси).

За поставување на зададената почетна страница

Додека страницата којашто сакате да ја поставите е прикажана, изберете [Set as start page] (Постави како почетна страница) од мениото со опции.

Враќање на претходната страница

Изберете [Previous page] (Претходна страница) од мениото за опции.


Кога претходната страница нема да се појави дури и откако ќе изберете [Previous page] (Претходна страница), изберете [Window List] (Список со прозорци) од мениото со опции и од списокот изберете ја страницата кон којшто сакате да се вратите.

За излегување од прелистувачот на интернет

Притиснете HOME.

Приказ на прелистувачот на интернет

Може да ја проверите информацијата за веб-локацијата со притискање на DISPLAY. Информацијата за приказот се разликува во зависност од веб-локацијата и од статусот на страницата.



- 1 Наслов на страница
- 2 Адреса на страницата
- 3 Курсор
Поместете со притискање на ←/↑/↓/→. Поставете го курсорот на врската што сакате да ја видите, потоа притиснете ⊕. Се прикажува поврзаната веб-локација.
- 4 SSL-икона
Се појавува кога поврзаниот веб-адреса е безбедна.
- 5 Индикатор за јачина на сигнал
Се појавува кога системот е поврзан со безжична мрежа.
- 6 Лента за напредок/Вчитување на икона
Се појавува кога страницата се чита или за време на преземање/трансфер.
- 7 Поле за внес на текст
Притиснете ⊕, потоа изберете [Input] (Влез) од мениото за опции за да ја отворите софтверската тастатура.
- 8 Лента за листање
Притиснете ←/↑/↓/→ за да го поместите приказот на страницата лево, горе, долу или десно.

Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции со притискање на OPTIONS.

Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.

Ставки	Детали
[Browser Setup] (Поставка на прелистувачот)	Ги прикажува поставките на интернет пребарувачот. <ul style="list-style-type: none">• [Zoom] (Зумирање): Ја зголемува или намалува големината на прикажаните содржини.• [JavaScript Setup] (Поставки на JavaScript): Поставува дали да се овозможи или оневозможи JavaScript.• [Cookie Setup] (Поставка на колачиња): Поставува дали да се прифатат колачињата од пребарувачот.• [SSL Alarm Display] (Приказ на SSL аларм): Поставува дали да се овозможи или оневозможи SSL.
[Input] (Влез)	Ја прикажува софтверската тастатура за внесување на знаци додека пребарувате интернет страница.
[Break] (Прекин)	Го поместува курсорот до следниот ред во полето за внесување на текст.
[Delete] (Избриши)	Брише еден знак од левата страна на курсорот за време на внесување на текст.
[Window List] (Список со прозорци)	Прикажува список со сите тековно отворени интернет страници. Ви дозволува да се вратите на претходно прикажаната веб-локација со избирање на прозорецот.
[Bookmark List] (Список со маркери)	Го прикажува списокот со маркери.
[URL entry] (Внесување веб-адреса)	Ви дозволува да внесете веб-адреса кога е прикажана софтверската тастатура.

Ставки	Детали
[Previous page] (Претходна страница)	Се поместува на претходно прикажаната страница.
[Next page] (Следна страница)	Се поместува на претходно прикажаната следна страница.
[Cancel loading] (Откажи вчитување)	Го сопира вчитувањето на страницата.
[Reload] (Повторно вчитај)	Повторно ја вчитува истата страница.
[Add to Bookmark] (Додај во маркери)	Ја додава тековно отворената веб-локација во списокот со маркери.
[Set as start page] (Поставува како почетна страница)	Ја поставува тековно прикажаната веб-локација како зададена почетна страница.
[Open in new window] (Отвори во нов прозорец)	Отвора врска во нов прозорец.
[Character encoding] (Кодирање знаци)	Го поставува кодот за знакот.
[Display certificate] (Прикажи сертификат)	Ги прикажува сертификатите на серверот испратени од страниците што поддржуваат SSL.

Понатамошни поставки за безжичниот систем

Активирање на безжичното емитување помеѓу специфични единици

[Secure Link] (Безбедна врска)

Можете да ја дефинирате безжичната врска за да го поврзете главниот дел со засилувачот на звукот во опкружувањето користејќи ја функција Безбедна врска.

Оваа функција може да помогне при спречувањето на пречки ако користите бројни безжични производи или вашите соседи користат безжични производи.

1 Притиснете HOME.


На ТВ-екранот се појавува почетното мени.

2 Притиснете ←/→ за да изберете [Setup] (Поставки).

3 Притиснете ↑/↓ за да изберете [System Settings] (Системски поставки), а потоа притиснете ⊕.

4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук), а потоа притиснете ⊕.

Се појавува екранот на [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук).



5 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Secure Link] (Безбедна врска), а потоа притиснете ⊕.

6 Притиснете ↑/↓ за да изберете [On] (Вклучено), а потоа притиснете ⊕.

7 Притиснете SECURE LINK на заднината на засилувачот на звукот во опкружувањето.

За неколку минути продолжете на следниот чекор.

8 Притиснете ←/→ за да изберете [Start] (Старт), а потоа притиснете ⊕.

За да се вратите на претходниот екран, изберете [Cancel] (Откажи).

9 Откако ќе се појави пораката [Secure Link setting is complete.] (Поставката на Безбедна врска е завршена), притиснете ⊕.

Засилувачот на звукот во опкружувањето е поврзан со главниот дел и индикаторот за LINK/STANDBY преминува во портокалово.

Ако се појави пораката [Cannot set Secure Link.] (Не може да постави безбедна врска.), следете ги пораките на екранот.

За да ја откажете функцијата Безбедна врска

За главниот уред

Изберете [Off] (Исклучено) кај чекорот 6 горе.


За засилувачот на звукот во опкружувањето

Притиснете и задржете SECURE LINK на заднината на засилувачот на звукот во опкружувањето додека индикаторот за LINK/STANDBY не премине во зелено или светка зелено.

Ако безжичниот пренос е нестабилен

[RF Channel] (RF канал)

Ако користите бројни безжични системи, како што е безжичната LAN (Локална мрежа) или Bluetooth, безжичните сигнали може да бидат нестабилни. Во тој случај, преносот може да се подобри со промена на следната поставка на [RF Channel] (RF канал).

- 1 Притиснете НОМЕ.**
На ТВ екранот се појавува почетното мени.
- 2 Притиснете \leftarrow/\rightarrow за да изберете  [Setup] (Поставки).**
- 3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [System Settings] (Системски поставки), а потоа притиснете \oplus .**
- 4 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук), а потоа притиснете \oplus .**
Се појавува екранот на [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук).
- 5 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [RF Channel] (RF канал), а потоа притиснете \oplus .**
- 6 Притиснете \uparrow/\downarrow за да ја изберете посакуваната поставка, а потоа притиснете \oplus .**
 - [Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова. Системот автоматски го избира подобриот канал за пренос.
 - [1], [2], [3]: Системот го пренесува звукот со фиксирање на каналот за пренос. Изберете го каналот со подобар пренос.

Забелешка

Преносот може да се подобри со промена на каналот на пренос (фреквенција) на другиот безжичен систем(и). За детали на, упатете се на оперативните упатства на другите безжични системи.

Користење на приказот за поставки

Може да правите различни прилагодувања на ставките како што се слика и звук. Стандардните поставки се подвлечени.

Забелешка

• Поставките за репродукција складирани на дискот се приоритетни пред поставките на екранот за поставки и не мора сите опишани функции да работат.

1 Притиснете HOME.








Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.

2 Притиснете ←/→ за да изберете [Setup] (Поставки).

3 Притиснете ↑/↓ за да изберете икона на категоријата за поставки за да ја смените, потоа притиснете .

Можете да ги поставите следните опции.

Икона	Објаснување
	[Network Update] (Мрежно ажурирање) (страница 52) Го ажурира софтверот на системот.
	[Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 53) Ги прави поставките на екранот според типот на приклучоците за поврзување.
	[Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 54) Ги прави аудио поставките според типот на приклучоците за поврзување.
	[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање БД/ДВД) (страница 56) Права детални поставки за репродукција од БД/ДВД.

Икона	Објаснување
	[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола) (страница 56) Права детални поставки за функцијата Родителска контрола.
	[Music Settings] (Поставки за музика) (страница 57) Права детални поставки за репродукција од Super Audio CD.
	[System Settings] (Системски поставки) (страница 57) Ги прави поставките поврзани со системот.
	[External Input Settings] (Поставки за надворешни влезови) (страница 59) Ја поставува поставката за прескокнување на влез за секој надворешен влез.
	[Network Settings] (Мрежни поставки) (страница 59) Права детални поставки за интернет и мрежа.
	[Easy Setup] (Лесно поставување) (страница 60) Повторно го пушта [Easy Setup] (Брзо поставување) за да ги направи основните поставки.
	[Resetting] (Ресетирање) (страница 60) Го ресетира системот на фабричките поставки.

[Network Update] (Мрежно ажурирање)

За информации околу функциите на ажурирањето, осврнете се на следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

За време на ажурирање на софтверот, „UPDATING“ се појавува на приказот на предниот панел. Откако ажурирањето ќе заврши, главниот уред автоматски се исклучува. Почекајте ажурирањето на софтверот да се заврши, не вклучувајте го и не исклучувајте го главниот дел или не управувајте со главниот дел или со ТВ.



[Screen Settings] (Поставки на екранот)

■ [3D Output Setting] (Поставка за 3D-излез)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова за да се прикажува целата содржина во 2D.

Забелешка

- 3D видео од HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) приклучокот е излез без разлика на оваа поставка.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Поставка за големина на екранот во 3D)

Ја поставува големината на екранот на 3D-компатибилен телевизор.

Забелешка

- Оваа поставка не важи за 3D видео од HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) приклучокот.

■ [TV Type] (Тип на телевизор)

[16:9]: Изберете го ова кога се поврзвате со телевизор со голем екран или со телевизор со функција на широк режим.

[4:3]: Изберете го ова кога се поврзвате со телевизор со екран 4:3 без функција на широк режим.

■ [Screen Format] (Формат на екранот)

[Full] (Целосно): Изберете го ова кога се поврзвате со телевизор со функција на широк режим. Прикажува слика на екран 4:3 во пропорција на приказ 16:9 дури и на телевизор со голем екран.

[Normal] (Нормално): Ја менува големината на сликата за да соодветствува со големината на екранот со пропорција на приказ на оригиналната слика.

■ [DVD Aspect Ratio] (ДВД-пропорција на приказ)

[Letter Box] (Рамка): Прикажува широка слика со црни ленти на врвот и на дното.



[Pan & Scan] (Панорама): Прикажува слика во полна големина на целиот екран, со скратени страни.



■ [Cinema Conversion Mode] (Режим на видеоконверзија)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова. Уредот автоматски открива дали материјалот е видео или филмска содржина и се префрлува на соодветниот метод на конверзија.

[Video] (Видео): Методот на конверзија кој соодветствува на материјалот според видео содржина секогаш ќе се избира без разлика на материјалот.

■ [Output Video Format] (Излезен видео формат)

[HDMI] (HDMI): Нормално изберете [Auto] (Автоматски). Изберете [Original Resolution] (Оригинална резолуција) за излез на снимената резолуција на дискот. (Кога резолуцијата е помала од S- резолуцијата, се зголемува до SD-резолуција.)

[Video] (Видео): Автоматски ја поставува најниската резолуција.

■ **[BD-ROM 24p Output] (Излез за БД-РОМ 24p)**

[Auto] (Автоматски): Емитува видео сигнали со 1920 × 1080p/24 Hz само кога се поврзува со 1080/24p-компатибилен телевизор користејќи го приклучокот HDMI (OUT).
[On] (Вклучено): Изберете го ова кога телевизорот е компатибилен со видео сигнали со 1080/24p.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога телевизорот не е компатибилен со видео сигнали 1080/24p.

■ **[DVD-ROM 24p Output] (Излез за ДВД-РОМ 24p)**

[Auto] (Автоматски): Емитува видео сигнали со 1920 × 1080p/24 Hz само кога се поврзува со 1080/24p-компатибилен телевизор користејќи го приклучокот HDMI (OUT).
[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога вашиот ТВ не е компатибилен со 1080/24p видео сигнали.

■ **[YCbCr/RGB (HDMI)] (YCbCr/RGB (HDMI))**

[Auto] (Автоматски): Автоматски го открива типот на надворешниот уред и се менува на соодветните поставки за боја.
[YCbCr (4:2:2)] (YCbCr (4:2:2)): Емитува YCbCr 4:2:2 видео сигнали.
[YCbCr (4:4:4)] (YCbCr (4:4:4)): Емитува видео сигнали YCbCr 4:4:4.
[RGB] (RGB): Изберете го ова кога се поврзувате со уред со HDCP-соодветен приклучок за DVI.

■ **[HDMI Deep Colour Output] (HDMI-темелен приказ на бои)**

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова.
[16bit], [12bit], [10bit] (16bit), (12bit), (10bit): Емитува 16bit/12bit/10bit видео сигнали кога ТВ е компатибилен со Темелен приказ на бои.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога сликата е нестабилна или бојата изгледа неприродно.

■ **[SBM] (Супер мапирање битови)**

[On] (Вклучено): Ја измазнува градацијата за видеосигналите од приклучокот HDMI (OUT).
[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога има нестабилни видео сигнали или природна боја.

■ **[Pause Mode] (Режим на пауза) (само за БД/ДВД со ВИДЕО/ДВД-Р/ДВД-РВ)**

[Auto] (Автоматски): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои се движат динамички, се прикажува без треперење. Нормално изберете ја оваа положба.
[Frame] (Кадар): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои не се движат динамички, се прикажува со висока резолуција.

 **[Audio Settings]**
(Аудио поставки)

■ **[BD Audio MIX Setting] (Поставка за мешано аудио на БДВ)**

[On] (Вклучено): Го емитува аудиото добиено со мешање на интерактивното аудио и секундарното аудио во примарното аудио.
[Off] (Исклучено): Го емитува само примарното аудио.

■ **[Audio DRC] (АУДИО ДРЦ)**

Може да го компресиране динамичкиот опсег на звучниот запис.

[Auto] (Автоматски): Репродуцира според динамичкиот опсег дефиниран со дискот (BD-ROM само).

[On] (Вклучено): Системот го репродуцира звучниот запис со динамичкиот опсег што го замислил инженерот којшто снимал.
[Off] (Исклучено): Без компресија на динамички опсег.

■ [Attenuate - AUDIO] (Намалено - АУДИО)

Може да се појави дисторзија кога слушате компонента поврзана со приклучоци за AUDIO (AUDIO IN L/R). Може да ја спречите дисторзијата со намалување на влезното ниво на уредот.

[On] (Вклучено): Го намалува влезното ниво. Излезното ниво ќе се намали со оваа поставка.

[Off] (Исклучено): Нормално влезно ниво.

■ [Audio Output] (Аудио излез)

Може да изберете метод за излез каде што ќе се емитува аудио сигналот.

[Speaker] (Звучник): Емитива повеќеканален звук само од звучниците на системот.

[Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI): Емитива повеќеканален звук од звучниците на системот и двоканални линеарни сигнали PCM од приклучокот за HDMI (OUT).

[HDMI] (HDMI): Емитива звук само од HDMI (OUT) приклучокот. Форматот на звукот зависи од поврзаната компонента.

Забелешка

- Кога [Control for HDMI] (Контролата за HDMI) е поставена на [On] (Вклучено) (страница 57), [Audio Output] (Аудио излезот) автоматски се поставува на [Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI) и оваа поставка не може да се смени.
- Аудио сигналите не се емитуваат од приклучокот HDMI (OUT) кога [Audio Output] (Аудио излезот) е поставен на [Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI) и [HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 Аудио влезниот режим) (страница 57) е поставен на [TV] (ТВ). (Само за моделите за Европа.)
- Кога [Audio Output] (Аудио излезот) е поставен на [HDMI] (HDMI), форматот на излезниот сигнал од функцијата „TV“ е двоканален линеарен PCM.

■ [Sound Effect] (Звучен ефект)

Може да поставите звучни ефекти за системот (поставка за SOUND MODE (страница 29)) на вклучено/исклучено. Може да изберете [Dolby Pro Logic] (Dolby Pro Logic), [DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 Кино) или [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 Музика) за да симулирате звук во опкружување за 2-канален извор.

[Sound Mode On] (Вклучен режим за звук):

Го овозможува ефектот за звук во опкружување во режимот за звук (страница 29). Горната граница на одмерната фреквенција е поставена на 48 kHz.

[Dolby Pro Logic] (Dolby Pro Logic):

Системот симулира звук во опкружување од 2-каналните извори и дава звук од сите 5.1-канални звучници (декодирање Dolby Pro Logic).

[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 Кино / DTS Neo:6 Музика): Системот симулира звук во опкружување од 2-канални извори и произведува 6.1-канален звук (режим за декодирање DTS Neo:6 Cinema/ DTS Neo:6 Music).

[Off] (Исклучено): Звучните ефекти се оневозможени. Може да го слушате звукот како што е снимен.

■ [Speaker Settings] (Поставки за звучниците)

Поставете ги звучниците за да постигнете најдобар можен звук во опкружување. За детали, видете „Поставување на звучниците“ (страница 45).

■ [Auto Calibration] (Автоматска калибрација)

Може да ги калибрирате автоматски соодветните поставки. За детали, видете „Автоматска калибрација на соодветните поставки за звучниците“ (страница 44).

[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање БД/ДВД)

■ [BD/DVD Menu Language] (Јазик на менито за БД/ДВД)

Може да го изберете зададениот јазик за менито за БД-РОМ или ДВД со ВИДЕО. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови за јазици“ (страница 73).

■ [Audio Language] (Јазик за аудио)

Може да го изберете зададениот јазик за запис за БД-РОМ или ДВД со ВИДЕО. Кога ќе изберете [Original] (Оригинален), се избира јазикот на којшто во дискот му е даден приоритет. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува екранот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови за јазици“ (страница 73).

■ [Subtitle Language] (Јазик за превод)

Може да го изберете зададениот јазик за превод за БД-РОМ или ДВД со ВИДЕО. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува екранот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови за јазици“ (страница 73).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слој на репродуцирање на ВД хибриден диск)

[BD] (BD): Репродуцира ВД слој.
[DVD/CD] (DVD/CD): Репродуцира DVD или CD слој.

■ [BD Internet Connection] (ВД интернет врска)

[Allow] (Дозволи): Нормално изберете го ова.
[Do not allow] (Не дозволувај): Забранува интернет врска.

[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола)

■ [Password] (Лозинка)

Поставете или променете ја лозинката за функцијата Родителска контрола. Лозинката во дозволува да поставите ограничување на BD-ROM, DVD VIDEO или на интернет видео репродукција. Ако е потребно, можете да направите разлика меѓу нивоата на ограничување за BD-ROM и DVD VIDEO.

■ [Parental Control Area Code] (Код на областа за родителска контрола)

Репродуцирањето на некои BD-ROM или DVD VIDEO може да се ограничи според географската област. Сцените може да се блокираат или заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири цифри.

■ [BD Parental Control]/[DVD Parental Control]/[Internet Video Parental Control] (Родителска контрола за БД/Родителска контрола за ДВД/Родителска контрола за видео преку интернет)

Со поставување на родителската контрола, сцените може да се блокираат или да се заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири цифри.

■ [Internet Video Unrated] (Непроценето интернет видео)

[Allow] (Дозволи): Го дозволува репродуцирањето на непроценети интернет видеа.
[Block] (Блокирај): Ја блокира репродукцијата на нерангирани видеа преку интернет.



[Music Settings] (Поставки за музика)

■ [Super Audio CD Playback Layer] (Слој на репродукција на ЦД со супераудио)

[Super Audio CD] (Супер аудио CD):

Го репродуцира Super Audio CD слојот.

[CD] (CD): Го репродуцира CD слојот.

■ [Super Audio CD Playback Channels] (Канали на репродукција на ЦД со супераудио)

[DSD 2ch] (DSD двоканален): Ја репродуцира 2-каналната област.

[DSD Multi] (DSD повеќеканален):

Ја репродуцира повеќеканалната област.



[System Settings] (Системски поставки)

■ [OSD Language] (Јазик за приказ на екранот)

Може да го изберете вашиот јазик зат приказ на екранот на системот.

■ [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук)

Можете да направите понатамошни поставки за безжичниот систем. За детали, видете „Понатамошни поставки за безжичниот систем“ (страница 50).

Исто така, можете да го проверите статусот на безжичниот пренос. Кога безжичното емитување е активирано, се појавува [OK] (OK) десно од [Status] (Статусот).

■ [Illumination/Display] (Осветлување/Екран)


Можете да го изберете статусот на копчињата на допир (страница 12) и на приказот на предниот панел, како и на ЛЕД-осветлувањето (страница 13).

[On] (Вклучено): Копчињата на нежен допир и приказот на предната плоча остануваат осветлени.

[Auto] (Автоматски): Копчињата на нежен допир и приказот на предната плоча се исклучуваат кога не се ракува со системот.

■ [Remote Sensor] (Далечински сензор) (само за BDV-N990W)

Може да изберете далечинскиот сензор да се користи според позицијата за инсталирање на главната единица.



Во вертикална положба



Во хоризонтална положба

[Vertical/Horizontal] (Вертикално/Хоризонтално): И двата далечински сензори се активни. Оној во вертикална положба има приоритет.

[Vertical] (Вертикално): Активен е само далечинскиот сензор во вертикална положба.

[Horizontal] (Хоризонтално): Активен е само далечинскиот сензор во хоризонтална положба.

■ [HDMI Settings] (HDMI-поставки)

[Control for HDMI] (Контрола за HDMI)

[On] (Вклучено): Вклучено. Може вземно да управувате со компоненти што се поврзани преку кабел за HDMI.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

[Audio Return Channel] (Канал за враќање на аудиото)

Оваа функција е достапна кога ќе го поврзете системот во приклучок за HDMI IN на телевизорот што е компатибилен со функцијата Audio Return Channel.

[Auto]: (Автоматски): Системот може автоматски да го прима дигиталниот аудио сигнал на телевизорот преку кабел за HDMI.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

Забелешка

- Оваа функција е достапна само кога [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) е поставена на [On] (Вклучено).

[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 Аудио влезен режим) (само за модели за Европа) Можете да го изберете аудио влезот на компонентата којашто е поврзана со HDMI (IN 1) приклучокот.

[HDMI1] (HDMI1): Звукот на компонента којашто е поврзана со HDMI (IN 1) приклучокот е влез од HDMI (IN 1) приклучокот.

[TV] (ТВ): Звукот на компонентата којашто е поврзана со приклучокот за HDMI (IN 1) е влез од приклучокот за TV (DIGITAL IN OPTICAL).

■ [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток)

[On] (Вклучено): Го скратува времето на вклучување од режимот за мирување. Може брзо да ракувате со системот откако ќе го вклучите.

[Off] (Исклучено): Стандардната поставка.

■ [Power Save Drive] (Погон за зачувување енергија)

[On] (Вклучено): Ја намалува потрошувачката на ел. енергија кога нивото за јачина на тонот е ниско.

[Off] (Исклучено): Нормален статус.

Системот може да произведува јачина на звукот.

■ [Auto Standby] (Автоматско мирување)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата [Auto Standby] (Автоматско мирување). Кога не управувате со системот околу 30 минути, системот автоматски влегува во режим за мирување.

[Off] (Исклучено): Ја исклучува функцијата.

■ [Auto Display] (Автоматски приказ)

[On] (Вклучено): Автоматски прикажува информација на екранот кога ги менувате насловите за гледање, режимите на сликата, аудио сигналите итн.

[Off] (Исклучено): Прикажува информација само кога ќе притиснете DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Заштитник на екранот)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата заштитник на екранот.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ [Software Update Notification] (Известување за ажурирање на софтверот)

[On] (Вклучено): Го поставува системот да ве информира за поновите верзии на софтверот (страница 52).

[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ [Gracenote Settings] (Gracenote поставки)

[Auto] (Автоматски): Автоматски ги презема информациите за дискот кога ќе го прекинете репродуцирањето на дискот.

За преземање, системот мора да биде поврзан со мрежата.

[Manual] (Рачно): Презема информации за дискот кога [Video Search] (Видео пребарувањето) или [Music Search] (Музичкото пребарување) е означено.

■ [System Information] (Информации за системот)

Може да ги прикажете информациите за верзијата на софтверот на компјутерот и MAC-адресата.

■ [Software License Information] (Информации за лиценцата на софтверот)

Може да прикажете информации за лиценцата на софтверот.



[External Input Settings] (Поставки за надворешни влезови)

Поставката за прескокнување е згодна одлика што ви овозможува да ги прескокнете неискористените надворешни влезови при избор на функција.

■ [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO] (HDMI1/HDMI2/TB/AУДИО)

[Do not skip] (Не прескокнувајј): Системот не ја прескокнува избраната функција кога ја избирате преку FUNCTION.

[Skip] (Прескокни): Системот ја прескокнува избраната функција кога ја избирате преку FUNCTION.



[Network Settings] (Мрежни поставки)

■ [Internet Settings] (Интернет-поставки)

Однапред поврзете го системот со мрежата. За детали, видете „Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување“ (страница 23).

[Wired Setup] (Поставки за жичено поврзување): Изберете го ова кога поврзувате широкопојасен рутер користејќи LAN-кабел.

[Wireless Setup (built-in)] (Безжични поставки (вградени)) Изберете го ова кога користите безжичен LAN што е вграден во системот за поврзување со безжичната мрежа.

[View Network Status] (Проверка на статусот на мрежата): Го прикажува тековниот статус на мрежата.

Совет

- За повеќе детали, посетете ја следната веб-локација и погледнете ги најчесто поставуваните прашања -FAQ:

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

■ [Network Connection Diagnostics] (Дијагностика на мрежната врска)

Можете да направите мрежна дијагностика за да проверите дали мрежната врска е правилно направена.

■ [Connection Server Settings] (Поставки за серверот за поврзување)

Поставува дали да се прикаже поврзаниот DLNA сервер.

■ [Renderer Set-up] (Поставки на изведувач)

[Automatic Access Permission] (Дозвола за автоматски пристап): Поставува дали да се дозволи автоматски пристап од ново откриен DLNA-контролор.

[Smart Select]: (Паметен избор) Овозможува Sony DLNA-контролорот да го најде системот како целна компонента за да го управува преку инфрацрвени зраци. Може да ја поставите оваа функција на вклучена или исклучена.

[Renderer Name] (Има на прикажувач):

Го прикажува името на системот како наведено на други DLNA уреди во мрежата.

■ [Renderer Access Control] (Контрола за пристап на изведувач)

Поставува дали да се прифатат командите од DLNA-контролори.

■ [PARTY Auto Start] (Автоматско вклучување на забава)

[On] (Вклучено): Започнува PARTY или се придружува кон постојна PARTY на барање на мрежниот уред компатибилен со функцијата PARTY STREAMING.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ **[Media Remote Device Registration]**
(Регистрација на далечински уред за медиуми)

Го регистрира вашиот уред за „Далечински медиум“.

■ **[Registered Media Remote Devices]**
(Регистрирани далечински уреди за медиуми)

Прикажува список со регистрирани уреди „Далечински медиуми“.

■ **[Remote Start] (Далечински почеток)**

[On] (Вклучено): Дозволува вклучување на системот од уред за „Далечински медиуми“.
[Off] (Исклучено): Исклучено.

 **[Easy Setup] (Лесно поставување)**
1·2·3

■ **[Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки)**

Вклучува Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки) за да ги направи основните поставки. Следете ги упатствата на екранот.

■ **[Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки)**

Вклучува [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) за да ги направи основните мрежни поставки. Следете ги упатствата на екранот.

 **[Resetting]**
(Ресетирање)

■ **[Reset to Factory Default Settings]**
(Ресетирај на фабрички стандардни поставки)

Можете да ги ресетирате системските поставки на стандардните фабрички вредности со избирање на групата поставки. Сите поставки во групата ќе бидат ресетирани.

■ **[Initialize Personal Information] (Постави лични информации)**

Можете да ги избришете вашите лични информации складирани во системот.

Мерки за претпазливост

За безбедност

- За да ја намалите опасноста од пожар или електричен удар, не поставувајте предмети полни со вода, како што се вазните, врз системот и не поставувајте го системот близу вода, како што е близу када или во бања. Ако цврст објект или течност паднат во кутијата, исклучете го системот и нека го провери квалификувано лице пред да го користите пак.
- Не допирајте го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) со мокри раце. Тоа може да предизвика електричен удар.

За изворите за напојување со ел. енергија

- Исклучете го уредот од ѕидниот штекер (ел. енергија) ако не планирате да го користите подолг временски период. За да го исклучите кабелот, повлечете го за приклучокот, никогаш за кабелот.

За поставувањето

- Поставете го системот на локација со соодветна вентилација за да спречите зголемување на топлина во системот.
- При голем капацитет, по подолг временски период, кутијата станува топла на допир. Ова не е дефект. Сепак, допирањето на кутијата треба да се избегнува. Не поставувајте го системот во ограничен простор каде што вентилацијата е лоша бидејќи ова може да предизвика прегревање.
- Не блокирајте ги отворите на вентилацијата со поставување на што било врз системот. Системот е опремен со засилувач со висока енергија. Ако отворите на вентилацијата се блокирани, системот може да се прегрее и да дојде до дефект.
- Не поставувајте го системот на површини (килим, кебиња итн.) или близу материјали (завеси, драперии) коишто може да ги блокираат отворите на вентилацијата.
- Не инсталирајте го системот во ограничен простор како што е полица за книги или слично.
- Не го монтирајте системот во близина на топлотни извори, како што се радијатори, воздушни канали или на место кое е на директна сончева светлина, прекумерна прашина, механички вибрации или шок.

- Не го монтирајте системот во навалена позиција. Тој е дизајниран за да работи само во хоризонтална положба.
- Држете ги системот и дисковите подалеку од компоненти со силни магнети, како што се микробранови печки или големи звучници.
- Не поставувајте тешки објекти врз системот.
- Не поставувајте метални објекти пред плочата. Тие може да го ограничат приемот на радио бранови.
- Не поставувајте го системот на места каде што се користи медицинска опрема. Може да предизвика дефект на медицинската опрема.
- Ако користите пејсмејкер или друг медицински уред, консултирајте се со вашиот лекар или производителот на медицинскиот уред пред да ја користите безжичната функција LAN.

За оперативност

- Ако системот се внесува директно од ладна во топла локација или се поставува во многу влажна просторија, влагата може да се кондензира на леќите во уредот. Ако се случи ова, системот нема работи правилно. Во тој случај, отстранете го дискот и системот оставете го вклучен околу половина час сè додека влагата не испари.
- Кога го поместувате системот, извадете го дискот. Ако не го извадите, дискот може да се оштети.
- Ако нешто падне врз кутијата, исклучете го уредот и повикајте квалификувано лице да го провери пред да го вклучите да работи.

За прилагодување на јачината на звукот

- Не зголемувајте ја јачината на звукот додека слушате делови со многу мал капацитет или без аудио сигнали. Ако го направите тоа, звучниците може да се оштетат кога оеднаш ќе се пушти дел со максимално ниво.

За чистење

- Чистете ја кутијата, плочата и контролите со мек материјал малку натопен со слаб раствор на детергент. Не користете каков било вид абразивно перниче, прашок за чистење или растворувач како што е алкохолот или бензинот. Ако имате какви било прашања или проблеми во врска со вашиот систем, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

За дисковите за чистење, чистачите на дискови/леќи

- Не користете дискови за чистење или чистачи за дискови/леќи (вклучувајќи влажни или видови на спреј). Тие може да предизвикаат дефект на уредот.

За заменување на делови

- Во случај овој систем да се поправа, поправените делови може да се собираат за повторна употреба или за рециклирање.

За бојата на телевизорот

- Ако звучниците предизвикаат ТВ-екранот да има неправилности во бојата, исклучете го телевизорот и потоа вклучете го по 15 до 30 минути. Ако неправилноста на бојата е истрајна, поставете ги звучниците подалеку од ТВ.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА

Внимание: Овој систем може бесконечно да задржи видео слика на пауза или слика на екранот на вашиот телевизор. Ако видео сликата на пауза или сликата на екранот ја оставите прикажана на вашиот ТВ подолг период на време ризикувате трајно оштетување на телевизискиот екран. Проектните телевизии се особено подложни на ова.

За поместување на системот

- Пред да го поместите системот, обезбедете да нема вметнат диск и извадете го кабелот за напојување со наизменична струја (довод на струја) од ѕидниот штекер (за струја).

Забелешки за дисковите

За ракување со дисковите

- За да го одржите дискот чист, држете го дискот за неговите краеве. Не допирајте ја површината.
- Не лепете хартија или леплива лента на дискот.



- Не изложувајте го дискот на директна сончева светлина или на топлотни извори како што се каналите за топол воздух или не оставајте го во автомобил паркиран на директна сончева светлина бидејќи температурата во автомобилот може значително да се зголеми.
- По репродуцирањето, ставете го дискот во неговото пакување.

За чистење

- Пред репродуцирање, исчистете го дискот со материјал за чистење. Бришете го дискот од центарот кон надвор.



- Не користете растворувачи како што е бензин, разредувач, комерцијално достапни средства за чистење или антистатичен спреј наменет за винил LP.

Овој систем може да репродуцира само стандарден кружен диск. Користењето на дискови коишто не се ниту стандардни ниту кружни (пр. во форма на картичка, срце или ѕвезда) може да предизвика дефект.

Не користете диск кој има прикачен комерцијално достапен додаток, како што е етикета или прстен.

Решавање проблеми

Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите системот, користете го ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате поправки. Ако кој било проблем е истраен, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

Имајте предвид дека ако персоналот за сервисирање смени некои делови за време на поправката, овие делови може да бидат задржани.

Во случај на проблем со функцијата за безжичен звук, продавачот на Sony нека го провери целиот систем заедно (главен дел и засилувач на звукот во опкружувањето).

Општо

Напојувањето не се вклучува.

→ Проверете дали кабелот за наизменична струја (напојување со струја) е безбедно повзан.

Далечинскиот управувач не функционира.

→ Растојанието помеѓу далечинскиот управувач и уредот е премногу големо.
→ Батериите во далечинскиот управувач се слаби.

Дискот не излегува и не можете да го извадите дури и откако ќе притиснете ▲.

→ Обидете се со следното:

- 1 Притиснете и задржете ► и ▲ на уредот подолго од 5 секунди за да го извадите дискот.
- 2 Извадете го дискот.
- 3 Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од видниот штекер (ел. енергија), потоа поврзете го повторно по неколку минути.

Системот не работи нормално.

→ Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од видниот штекер (ел. енергија), потоа поврзете го повторно по неколку минути.

Пораки

На ТВ-екранот се појавува [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network Update" to perform the update.] (Достапна е нова верзија за софтверот. Одете до делот „Setup“ (Поставки) на менито и изберете „Network Update“ (Мрежно ажурирање) за да го изведете ажурирањето).

→ Видете [Network Update] (Мрежно ажурирање) (страница 52) за да го ажурирате системот со понова верзија на софтверот.

„PROTECT“ и „PUSH PWR“ наизменично се појавува на екранот на предната плоча.

→ Притиснете I/⏻ за да го исклучите системот и проверете ги следните делови откако „STANDBY“ ќе исчезне.

- Дали каблите за звучниците + и – имаат краток спој?
- Дали ги користите само одредените звучници?
- Дали нешто ги блокира отворите за вентилацијата на системот?
- Откако ќе ги проверите горепосочените ставки и ќе ги решите проблемите, вклучете го системот. Ако не можете да го најдете проблемот дури и откако ќе ги проверите сите ставки наведени горе, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

„LOCKED“ се појавува на приказот на предниот панел.

→ Поставете ја функцијата за забрана за деца на исклучено (страница 46).

„DEMO. LOCK“ се појавува на приказот на предниот панел.

→ Контактирајте го најблискиот продавач на Sony или локалниот овластен сервис за Sony.

„Exxxx“ се појавува на екранот на предната плоча.

→ Контактирајте го најблискиот продавач на Sony или со локален овластен сервис за Sony и кажете им го кодот на грешката.

⚠ се појавува без какви било пораки на целиот ТВ екран.

- Контактирајте го најблискиот продавач на Sony или локалниот овластен сервис за Sony.

Слика

Нема слика.

- Проверете го излезниот метод на системот (страница 19).

Нема слика кога ќе остварите врска со HDMI-кабел.

- Уредот е поврзан со влезен уред кој не е соодветен за HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) („HDMI“ на предниот панел не засветува) (страница 19).

3D сликите од HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) приклучокот не се појавуваат на ТВ екранот.

- Во зависност од ТВ или видео компонентата, 3D сликите може да не се појават.

Не се појавува слика кога резолуцијата на излезот за видео, избрана во [Output Video Format] (Излезен видео формат) не е точна.

- Притиснете и задржете ► и VOL – на на уредот подолго од 5 секунди за да ја ресетираате резолуцијата на излезот за видео на најниска резолуција.

Темната област на сликата е премногу темна/ светлата област е премногу светла или неприродна.

- Поставете го [Picture Quality Mode] (Режимот Квалитет на слика) на [Standard] (стандарден) (страница 38).

Сликата не се емитува правилно.

- Проверете ги поставките на [Output Video Format] (Излезен видео формат) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 53).
- Ако аналогниот или дигиталниот сигнал се емитуваат во исто време, поставете го [BD-ROM 24p Output] (излез за БД-РОМ 24p) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) на [Off] (Исклучено) (страница 54).

- Проверете ги поставките за [BD-ROM 1080/24p Output] (излез за БД-РОМ 24p) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) за БД-РОМ. (страница 54).

Се појавуваат пречки на сликата.

- Исчистете го дискот.
- Ако излезот за слика од вашиот систем оди преку VCR за да стигне до TV, сигналот за заштита од копирање применет на некои BD/DVD програми може да влијае на квалитетот на сликата. Ако сè уште имате проблеми дури и откако ќе го поврзете уредот со телевизорот, обидете се да го поврзете уредот со другите приклучоци за влез.

Сликата не се прикажува на целиот ТВ-екран.

- Проверете ја поставката на [TV Type] (ТВ тип) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 53).
- Пропорцијата на приказот на дискот е фиксна.

На ТВ екранот се појавува неправилност на бојата.

- Ако звучниците се користат со ТВ или проектор базирани на CRT, монтирајте ги звучниците барем 0,3 метри од ТВ.
- Ако неправилноста на бојата е истрајна, исклучете го ТВ еднаш, потоа вклучете го по 15 до 30 минути.
- Осигурете се дека во близина на звучниците не е поставен магнетен објект (магнетна брава на ТВ држачот, уред за здравствена нега, играчка итн.).

Нема слика по репродукција на датотека со видео/фотографија на iPod/iPhone. (Само за модели за Европа и Австралија.)

- Изберете го влезот на телевизорот за овој систем.

Звук

Нема звук.

- Каблите за звучниците не се правилно поврзани.
- Проверете ги поставки за звучникот (страница 45).

Звукот Super Audio CD на компонента којашто е поврзана со HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) приклучокот не се емитува.

- HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не прифаќаат аудио формат кој содржи заштита од копирање. Поврзете го аналогниот аудио излез на компонентата со приклучоците за AUDIO (AUDIO IN L/R) на уредот.

Нема звук од телевизорот преку приклучокот за HDMI (OUT) кога ја користите функцијата Audio Return Channel.

- Поставете ја [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) кај [System Settings] (Системски поставки) на [On] (Вклучено) (страница 57). Исто така, поставете го [Audio Return Channel] (Канал за враќање на аудиоот) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) кај [System Settings] (Системски поставки) на [Auto] (Автоматски) (страница 57).
- Проверете дали телевизорот е компатибилен со функцијата Audio Return Channel.
- Проверете дали HDMI-кабелот е поврзан со приклучок на телевизорот што е компатибилен со функцијата Audio Return Channel.

Системот не го емитува звукот на ТВ-програмите правилно кога е поврзан со приемник за set-top box.

- Поставете го [Audio Return Channel] (Каналот за враќање на аудиоот) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) кај [System Settings] (Системски поставки) на [Off] (Исклучено) (страница 57).
- Проверете го поврзувањето (страница 21).

Се слуша сериозен шум или врева.

- Поместете го телевизорот подалеку од аудио-компонентите.
- Исклучете го дискот.

Звукот го губи стерео ефектот кога репродуцирате ЦД.

- Изберете стерео звук со притискање на AUDIO (страница 40).

Звукот доаѓа само од централниот звучник.

- Во зависност од дискот, звукот може да доаѓа само од централниот звучник.

Нема звук или само многу слаб звук се слуша од звучниците за звук во опкружување.

- Проверете ги поврзувањата на звучниците и поставките (страници 18, 45).
- Проверете ја поставката за режим за звук (страница 29).
- Во зависност од изворот, ефектот на звучниците за звук во опкружување нема да биде забележителен.
- Се репродуцира 2-канален извор.

Се појавува дисторзија на звукот од поврзаната компонента.

- Намалете го влезното ниво за поврзаната компонента преку поставката Attenuate - AUDIO] (Намалено - АУДИО) (страница 55).

Безжичен звук

Безжичното емитување не е активирано или од звучниците за звук во опкружувањето не се емитува звук.

- Проверете го статусот на индикаторот LINK/STANDBY на засилувачот на звукот во опкружувањето.
 - Се исклучува.
 - Проверете дали кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) на засилувачот на звукот во опкружувањето е безбедно поврзан.
 - Вклучете го засилувачот на звукот во опкружувањето со притискање **I/⏻** на засилувачот на звукот во опкружувањето.
 - Брзо трепка зелено.
 - ① Притиснете **I/⏻** на засилувачот во звукот на опкружувањето.
 - ② Вметнете го правилно безжичниот трансивер во засилувачот на звукот во опкружувањето.
 - ③ Притиснете **I/⏻** на засилувачот на звукот во опкружувањето.
 - Трепка црвено.
 - Притиснете **I/⏻** за да го исклучите засилувачот на звукот во опкружувањето и проверете ги следните делови.

- ① Дали + и – каблите на звучникот имале спој?
- ② Дали нешто ги блокира отворите за вентилацијата на засилувачот на звукот во опкружувањето?

Откако ќе ги проверите горепосочените ставки и ќе ги решите проблемите, вклучете го засилувачот на звукот во опкружувањето. Ако не можете да го најдете проблемот дури и откако ќе ги проверите сите ставки наведени горе, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

- Бавно трепка зелено или портокалово или преминува во црвено.
 - Осигурете се дека безжичниот трансивер е правилно вметнат во главниот дел.
 - Постапката [Secure Link] (Безбедна врска) направете ја повторно (страница 50).
 - Емитирањето на звук е лошо. Поместете го засилувачот на звукот во опкружувањето така што индикаторот LINK/STANDBY ќе премине во зелено или портокалово.
 - Поместете го системот подалеку од другите безжични уреди.
 - Избегнете користење на други безжични уреди.
- Преминува во зелено или портокалово.
 - Проверете ги поврзувањата на звучниците и поставките.

Се слуша врева од звучниците за опкружувачки звук или звукот од звучниците за опкружувачки звук прескокнува.

- Безжичниот пренос е нестабилен. Сменете ги поставките на [RF Channel] (RF канал) во [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук) (страница 51).
- Главниот дел и засилувачот на звукот во опкружувањето монтирајте ги поблиску еден до друг.
- Не ги монтирајте главниот дел и засилувачот на звукот во опкружувањето на затворена полица, на метална полица или под маса.

Пребарувач на станици

Радио станиците не може да се препознаат.

- Проверете дали антената (воздушна) е правилно поврзана. Приспособете ја антената (воздушна) или ако е потребно поврзете надворешна антена (воздушна).
- Јачината на сигналот на станицата е премногу слаб (кога пребарувате со автоматско пребарување). Пребарајте рачно.

Репродукција


Дискот не се репродуцира.

- Кодот за областа на БД/ДВД не соодветствува со системот.
- Влага се кондензирала во уредот и може да предизвика оштетување на леките. Отстранете го дискот и оставете го уредот вклучен околу половина час.
- Системот не може да репродуцира снимен диск кој не е правилно финализиран (страница 68).

Имињата на датотеките не се прикажуваат правилно.

- Системот може да прикажува само формати на знаци усогласени со ISO 8859-1. Знаците напишани во други формати може да се прикажуваат поинаку.
- Во зависност од користениот софтвер за пишување, влезните знаци може да бидат поинаку прикажани.

Дискот не започнува со репродуцирање од почетокот.

- Избрано е продолжи со репродукцијата. Притиснете OPTIONS и изберете [Play from start] (Репродуцирај од почеток), потоа притиснете .

Репродуцирањето не продолжува од местото на прекин, каде што последен пат сте го прекинале репродуцирањето.

- Местото на прекин може да се избрише од меморијата во зависност од дискот кога
 - го отворате носачот на дискот.
 - го исклучувате уредот USB.
 - репродуцирате друга содржина.
 - го исклучувате уредот.


Јазикот за звучниот запис/преводот или аглиите не може да се сменат.

- Обидете се со користење на BD или DVD мението.
- Повеќејазичните записи/преводи или повеќе агли не се снимени на БД или ДВД коешто се репродуцира.

Бонус содржината или другите податоци кои се содржат во BD-ROM не може да се репродуцираат.

- Обидете се со следното:
 - ① Извадете го дискот.
 - ② Исклучете го системот.
 - ③ Отстранете го и повторно поврзете го USB уредот (страница 32).
 - ④ Вклучете го системот.
 - ⑤ Ставете БД-РОМ со BONUSVIEW/BD-LIVE.

USB уред**Уредот USB не се препознава.**

- Обидете се со следното:
 - ① Исклучете го системот.
 - ② Отстранете го и повторно поврзете го уредот USB.
 - ③ Вклучете го системот.
- Осигурете се дека USB уредот е безбедно поврзан со  (USB) портот.
- Проверете дали USB уредот или кабелот е оштетен.
- Проверете дали USB уредот е вклучен.
- Ако USB-уредот е поврзан преку USB-центар, исклучете го и поврзете го USB-уредот директно со уредот.


Видео преку интернет на BRAVIA**Сликата/звукот се лоши/приказот на определени програми е со загуба на детали, особено за време на брзо движење или темни сцени.**

- Квалитетот на сликата/звукот може да е лош во зависност од снабдувачите на интернет содржина.
- Квалитетот на сликата/звукот може да се промени со менување на брзината на врска. Sony препорачува брзина на врска од најмалку 2,5 Mbps за видео со стандардна

дефиниција и 10 Mbps за видео со висока дефиниција.

- Сите видео записи не содржат звук.

Сликата е мала.

- Притиснете  за да зумирате.

„BRAVIA“ Sync ([Control for HDMI]) (Контрола за HDMI)**Функцијата за [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) не работи („BRAVIA“ Sync).**

- Проверете дали [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е поставена на [On] (Вклучено) (страница 57).
- Ако ја смените HDMI-врска, исклучете го системот и повторно вклучете го.
- Ако нема струја, поставете ја [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [Off] (Исклучено), потоа поставете ја [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 57).
- Проверете го следното и осврнете се на упатството за работашто се доставува со компонентата.
 - Поврзаната компонента е компатибилна со функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI).
 - Поставката на поврзаната компонента за функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е точна.

Мрежна врска**Системот не може да се поврзе со мрежата.**

- Проверете ги мрежната врска (страница 23) и мрежните поставки (страница 59).

[Wireless LAN Connection] (Безжична врска)**Можете да го поврзете компјутерот со интернет откако ќе поставите [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Заштитена поставка за Wi-Fi (WPS)).**

- Безжичните поставки на рутерот може автоматски да се променат ако ја користите функцијата Wi-Fi заштитена поставка пред да ги приспособите поставките на рутерот. Во тој случај, соодветно сменете ги безжичните поставки на компјутерот.

Системот не може да се поврзе со мрежата или мрежната врска не е стабилна.

- Проверете дали безжичниот LAN рутер е вклучен.
- Проверете ги мрежната врска (страница 23) и мрежните поставки (страница 59).
- Во зависност од средината на користење, вклучувајќи го материјалот на сидот, условите на прием на радио бранови или преките помеѓу системот (или адаптерот за безжичен LAN преку УСБ) и безжичниот LAN рутер, можното растојание за комуникација може да се скрати. Поместете го системот и безжичниот LAN рутер поблиску еден до друг.
- Уреди што користат појас на фреквенција од 2.4 GHz, како што се микробрановата печка, Bluetooth или дигиталниот безжичен уред, може да ја попречат комуникацијата. Поместете го уредот подалеку од такви апарати или исклучете ги тие апарати.

Саканиот безжичен рутер не се прикажува во списокот со безжични мрежи.

- Притиснете RETURN за да се вратите на претходниот екран, и обидете се повторно со [Wireless Setup(built-in)]/[USB Wireless Setup] (Безжична поставка (вградена)/ (Безжична поставка за УСБ)). Ако саканиот безжичен рутер сè уште не се открива, изберете [Manual registration] (Рачна регистрација).

Дискови кои се репродуцираат

Blu-ray Disc	BD-ROM ¹⁾ BD-R/BD-RE ²⁾
DVD³⁾	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD³⁾	CD-DA (Music CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

¹⁾ Бидејќи спецификациите за Blu-ray Disc се нови и се развиваат, некои дискови може да не се репродуцираат во зависност од типот и верзијата на дискот. Исто така, аудио излезот се разликува во зависност од изворот, поврзаниот приклучок за излез и избраните аудио поставки.

²⁾ BD-RE: Вер. 2,1
BD-R: Вер. 1,1, 1,2, 1,3 вклучувајќи органски пигментен тип на BD-R (LTH тип)
BD-R снимени на компјутер не може да се репродуцираат ако постскриптите може да се снимаат.

³⁾ CD или DVD диск нема да се репродуцира ако не е правилно уреден. За повеќе информации, погледнете ги упатствата за работа, дадени со уредот за снимање.

Дискови што не може да се репродуцираат

- BD со кертриџ
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD аудио дискови
- PHOTO CD
- Делот со податоци на CD-екстра
- Супер VCD
- Страната со аудио материјал на DualDiscs (Двојни дискови)

Забелешки за дисковите

Овој производ е дизајниран да репродуцира дискови кои соодветствуваат со стандардот Компактен диск (CD).

Двојните дискови и некои музички дискови што се кодирани со технологиите за заштита на авторските права на соодветствуваат со стандардот Компактен диск (CD). Затоа, овие дискови може да не се компатибилни со овој производ.


Забелешка за операцијата репродуцирање на BD/DVD

Некои операции на репродуцирање на BD/DVD може намерно да се поставени од софтверските производители. Бидејќи системот репродуцира BD/DVD според содржината на дискот којашто ја дизајнирале софтверските производители, некои карактеристики на репродуцирањето може да не бидат достапни.

Забелешка за BD/DVD со двоен слој

Сликата и звукот на репродуцирање може привремено да се прекине кога се менуваат слоевите.

Код на областа (само за БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО)

Системот има отпечатено код на областа на долната страна на уредот и ќе репродуцира само BD-ROM/DVD VIDEO (само репродуцирање) означени со идентични кодови на областа или .

Типови датотеки кои се репродуцираат

Видео

Формат на датотеката	Наставки
MPEG-1 Video/PS ¹⁾⁵⁾	„.mpg“, „.mpeg“, „.m2ts“, „.mts“
MPEG-2 Video/PS, TS ¹⁾⁶⁾	„.mts“
Xvid	„.avi“
MPEG4/AVC ¹⁾⁵⁾	„.mkv“, „.mp4“, „.m4v“, „.m2ts“, „.mts“
WMV9 ¹⁾⁵⁾	„.wmv“, „.asf“
AVCHD ²⁾	3)5)
Real video ⁷⁾	„.rmvb“

Музика

Формат на датотеката	Наставки
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3“
AAC/HE-AAC ¹⁾⁴⁾⁵⁾	„.m4a“
WMA9 Standard ¹⁾⁴⁾	„.wma“
LPCM	„.wav“

Фотографија

Формат на датотеката	Наставки
JPEG	„.jpg“, „.jpeg“
GIF ⁸⁾	„.gif“
PNG ⁸⁾	„.png“
MPO ⁹⁾	„.mpo“

¹⁾ Системот не репродуцира датотеки кодирани со DRM.

²⁾ AVCHD Ver.2.0 (AVCHD 3D/Progressive) е компатибилна.

³⁾ Системот репродуцира формат на датотеки AVCHD што се снимени преку дигитална видео камера, итн. За да гледате датотеки со формат AVCHD, дискот со AVCHD-формат на датотеки мора да е финализиран.

⁴⁾ Системот не репродуцира датотеки кодирани со Lossless, итн.

⁵⁾ Системот не ги репродуцира овие датотеки преку функцијата DLNA.

⁶⁾ Системот репродуцира само CD-резулција преку функцијата DLNA.

⁷⁾ Само за моделите за Сингапур, Тајланд и Тајван.

- 8) Системот не репродуцира анимирани PNG-датотеки или анимирани GIF-датотеки.
- 9) За MPO-датотеки што не се 3D, ќе се прикажат клучната слика или првата слика.

Забелешка

- Некои датотеки може да не се репродуцираат во зависност од форматот на датотеката, кодирањето на датотеката, условот на снимање или состојбата на DLNA-серверот.
- Некои датотеки уредувани на компјутер може да не се репродуцираат.
- Системот може да ги препознае следните датотеки или папки на БД, ДВД, ЦД и USB-уреди:
 - до папки во 9-тиот слој, вклучително и основната папка
 - до 500 датотеки/папки во еден слој
- Системот може да ги препознае следните датотеки или папки складирани во DLNA-серверот:
 - до папки во 19-тиот слој
 - до 999 датотеки/папки во еден слој
- Некои USB-уреди може да не работат со овој систем.
- Системот може да препознае Mass Storage Class (MSC)-уреди (како што се флеш-меморија или HDD), уреди за фотографирање со мирна слика (SICD) и тастатури со 101-тастер.
- За да се избегне расипување или оштетување на податоците на USB-меморијата или другите уреди, исклучете го системот пред да ја поврзете или отстраните USB-меморијата или другите уреди.
- Системот може да не репродуцира беспрекорно видео датотеки со голема бит брзина од DATA CD. Се препорачува да се репродуцираат видео датотеки со голема бит-брзина користејќи DATA DVD или DATA BD.

Поддржани аудио формати

Овој систем ги поддржува следните аудио формати.

Формат	Функција		
	„BD/DVD“	„HDMI1“ „HDMI2“	„TV“ (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	–	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	–	–	–
DTS96/24	○	–	–
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–

○: Поддржан формат.

–: Неподдржан формат.

Забелешка

- HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не даваат звук во случај кога аудио форматот содржи авторски права како што се Super Audio CD или DVD-Audio.
- За двоканалниот формат LPCM, поддржаната одмерна фреквенција на дигиталниот сигнал е до 96 kHz кога ја користите функцијата „HDMI1“ или „HDMI2“ и 48 kHz кога ја користите функцијата „TV“.
- За форматот LPCM 5.1ch, поддржаната одмерна фреквенција на дигиталниот сигнал е до 48 kHz кога ја користите функцијата „HDMI1“ или „HDMI2“.

Спецификации

Дел на засилувач

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (номинално)
Преден Л/Преден Д: 78 W + 78 W со 3 оми,
1 kHz, 1% THD)

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (референца)
Напред Л/Напред Д: 125 W (по канал на
3 оми, 1 kHz)

Центар: 250 W (со 6 оми, 1 kHz)
Сабвуфер: 250 W (со 6 оми, 80 Hz)

Влезови (аналогни)
AUDIO (AUDIO IN) Чувствителност: 3,0 V/
1,0 V

Влезови (дигитални)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Поддржани формати:
LPCM 2CH (до 48 kHz),
Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Поддржани формати:
LPCM 5.1CH (до 48 kHz),
LPCM 2CH (до 96 kHz),
Dolby Digital, DTS

Видео дел

Излезни VIDEO: 1 Vp-p 75 оми

HDMI Дел

Конектор Тип А (19 пинови)

Систем за БД/ДВД/Super Audio CD/ЦД

Систем на формат на сигнал
NTSC/PAL

USB Дел

Порта за USB 1/2: Тип А (За поврзување
меморија преку USB,
читач за мемориски
картички, дигитален
апарат и дигитална
видео камера)

LAN Дел

LAN (100) терминал 100BASE-TX Терминал

Дел за безжична LAN

Согласност со стандарди IEEE 802.11 b/g/n
Фреквенција и канал 2,4 GHz - 2,4835 GHz
[CH1 -13]

Дел на FM-пребарувач

Систем PLL кварцен дигитален
синтисајзер
Опсег на пребарување 87,5 MHz - 108,0 MHz
(50 kHz чекор)
Антиена (воздушна) Жичена FM-антиена
(воздушна)
Терминали за антиена (воздушна)
75 оми, небалансирано

Звучници

Преден (SS-TSB113) за BDV-N990W/ BDV-N890W

Димензии (прибл.) 106 мм × 649 мм × 86 мм
(ш/в/д) (за делот што се
поставува на сид)
256 мм × 1200 мм ×
256 мм (ш/в/д)
(цел звучник)
Тежина (прибл.) 1,3 кг (дел поставен
на сид)
2,9 кг (цел звучник)

Преден (SS-TSB112) за BDV-N790W

Димензии (прибл.) 98 мм × 318 мм × 103 мм
(ш/в/д)
Маса (прибл.) 0,7 kg

Опкружување (SS-TSB114) за BDV-N990W

Димензии (прибл.) 106 мм × 649 мм × 86 мм
(ш/в/д) (за делот што се
поставува на сид)
256 мм × 1200 мм ×
256 мм (ш/в/д) (цел
звучник)
Тежина (прибл.) 1,2 кг (дел поставен на
сид)
2,8 кг (цел звучник)

Опкружување (SS-TSB111) за BDV-N890W/ BDV-N790W

Димензии (прибл.) 98 мм × 255 мм × 91 мм
(ш/в/д)
Маса (прибл.) 0,6 kg

Центар (SS-CTB111)

Димензии (прибл.) 331 мм × 59 мм × 57 мм
(ш/в/д)
Маса (прибл.) 0,5 kg

Сабвуфер (SS-WSB112) за BDV-N990W

Димензии (прибл.) 211 мм × 337 мм × 411 мм
(ш/в/д)
Маса (прибл.) 7,2 kg

Сабвуфер (SS-WSB111) за BDV-N890W/ BDV-N790W

Димензии (прибл.)	191 мм × 326 мм × 376 мм (ш/в/д)
Маса (прибл.)	5,6 kg

Општо

Побарувања за напојување

Тајвански модели: 120 V AC, 50/60 Hz

Други модели: 220 V - 240 V AC,
50/60 Hz

Потрошувачка на струја Вклучено: 115 W
Во мирување: 0,3 W
(во режим на штедење на струја)

Димензии (прибл.) 460 мм × 74 мм × 226 мм
(ш/в/д) вклучително и истакнатите делови
460 мм × 74 мм × 239 мм
(в/ш/д) (со вметнат безжичен трансивер)
460 мм × 148 мм × 226 мм
(ш/в/д) (со држач и поврзан капак за кабел)
(само за BDV-N990W)

Маса (прибл.) 3,6 kg

Засилувач на звукот во опкружувањето (TA-SA300WR)

Дел на засилувач

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (референца)

Опкружување Л/Опкружување Д
115 W (по канал со 3 оми,
1 kHz)

Процентни пречки: 3 - 16 Ω

Побарувања за напојување

Тајвански модели: 120 V AC, 50/60 Hz

Други модели: 220 V - 240 V AC,
50/60 Hz

Потрошувачка на струја Вклучено: 50 W

Потрошувачка на струја при мирување
0,5 W (режим на
подготвеност)
0,2 W (исклучено)

Димензии (прибл.) 206 мм × 60 мм × 236 мм
(в/ш/д) со вметнат
безжичен трансивер

Маса (прибл.) 1,3 kg

Безжичен трансивер (EZW-RT50)

Комуникациски систем Спецификација на
безжичен звук верзија 1.0

Појас на фреквенција 5,725 GHz - 5,875 GHz

Метод на модулација DSSS

Побарувања за напојување

DC 3,3 V, 300 mA

Димензии (прибл.) 30 мм × 9 мм × 60 мм
(ш/в/д)

Маса (прибл.) 10 g

Дизајнот и спецификациите се подлежни на промена без известување.

- Потрошувачка на струја во режим на подготвеност 0,3 W (главен уред), 0,2 W (засилувач на звукот во опкружувањето).
- Преку 85% од ефикасноста на струјата на блокаторот на засилувачот се постигнува со целосниот дигитален засилувач, S-Master.

Список со кодови за јазици

Правописот на јазикот соодветствува со ISO 639: 1988 (E/F) стандардот.

Код	Јазик	Код	Јазик	Код	Јазик	Код	Јазик
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoaan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
		1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian; Lettish	1505	Slovak		
1174	French	1345	Malagasy	1506	Slovenian		
1181	Frisian					1703	He е одредено

Дополнителни информации

Родителска контрола/Список со кодови на области

Код	Област	Код	Област	Код	Област	Код	Област
2047	Австралија	2254	Италија	2184	Обединето	2174	Франција
2046	Австрија	2276	Јапонија		Кралство	2376	Холандија
2044	Аргентина	2092	Кина	2427	Пакистан	2219	Хонгконг
2057	Белгија	2093	Колумбија	2428	Полска	2090	Чиле
2070	Бразил	2304	Кореја	2436	Португалија	2499	Шведска
2109	Германија	2333	Луксембург	2489	Русија	2086	Швајцарија
2200	Грција	2363	Малезија	2501	Сингапур	2149	Шпанија
2115	Данска	2362	Мексико	2543	Тајван		
2248	Индија	2390	Нов Зеланд	2528	Тајланд		
2238	Индонезија	2379	Норвешка	2424	Филипини		
2239	Ирска			2165	Финска		

Индекс

Нумерички

3D 31

A–Z

A/V SYNC 39

BD аудио MIX поставки 54

BD интернет врска 56

BD-LIVE 31

BONUSVIEW 31

BRAVIA Sync 43

CD 68

D.C.A.C. (Автоматска калибрација на дигитално кино) 44

DLNA 35, 59

Dolby Digital 40

DTS 40

DVD 68

DVD пропорција на приказ 53

FM-режим 41

Gracenote поставки 58

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 54

HDMI-темелен приказ на бои 54

RDS 42

Remote Start (Далечински почеток) 60

SBM 54

SLEEP 46

USB 32

WEP 24

WPA2-PSK (AES) 24

WPA2-PSK (TKIP) 24

WPA-PSK (AES) 24

WPA-PSK (TKIP) 24

A

Автоматска

калибрација 44, 55

Автоматски приказ 58

Автоматско вклучување на забава 59

Автоматско мирување 58

Ажурирање 52

Аудио ДРЦ 54

Аудио излез 55

Аудио поставки 54

Б

БД/ДВД-ПОМ 1080/24p

излез 54

Безжична врска на звук 57

Д

Далечински сензор 57

Далечински управувач 15

Дијагностика на мрежната врска 59

Дискови што се репродуцираат 68

З

Забрана за деца 46

Заден панел 13

Засилувач на звукот во опкружувањето 14

Заштитник на екранот 58

Звучен ефект 55

И

Излез за ДВД-ПОМ 24p 54

Излезен видео формат 53

Излезна поставка за 3D 53

Интернет-поставки 59

Информации за лиценцата на софтверот 58

Информации за репродукција 32

Информации за системот 58

Ј

Јазик за аудио 56

Јазик за превод 56

Јазик за приказ на екранот 57

Јазик на менито за БД/ДВД 56

К

Канал за враќање на аудиото 57

Канали на репродукција на ЦД со супераудио 57

Код на областа 69

Код на областа за родителска контрола 56

Контрола за HDMI 43, 57

Контрола за пристап на изведувач 59

Л

Лесни мрежни поставки 60

Лесни првични поставки 60

Лесно поставување 27, 60

Лозинка 56

М

Мрежни поставки 59

Мрежно ажурирање 52

Н

Намалено - АУДИО 55

Непроценето интернет видео 56

О

Осветлување/Екран 57

П

Погон за зачувување енергија 58

Постави лични информации 60

Поставка за големина на екранот во 3D 53

Поставки за гледање БД/ДВД 56

Поставки за звучниците 45, 55
Ниво 45

Поставки за музика 57

Поставки за надворешни влезови 59

Поставки за родителска контрола 56

Поставки за серверот за поврзување 59

Поставки на екранот 53

Поставки на звучниците
Растојание 45

Поставки на изведувач 59

Преден панел 12

Приказ на предниот панел 13

Приказ на слајдови 39

Р

- Регистрација на далечински уред за медиуми 60
- Регистрирани далечински уреди за медиуми 60
- Режим за брз почеток 58
- Режим на видеоконверзија 53
- Режим на пауза 54
- Ресетирај на фабрички стандардни поставки 60
- Ресетирање 60
- Родителска контрола за БД 56
- Родителска контрола за видео преку интернет 56
- Родителска контрола за ДВД 56

С

- Сложен преносен звук 40
- Слој на репродукција на ЦД со супераудио 57
- Слој на репродуцирање на BD хибриден диск 56
- Содржина од интернет 34
- Список со кодови на јазици 73

Т

- Тест тон 45
- Тип на телевизор 53

Ф

- Формат на екранот 53

Софтверот на овој систем може да се ажурира во иднина. Посетете ја следната веб-адреса за да дознаете детали за достапните ажурирања.

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>



<http://www.sony.net/>



* 4 4 1 8 1 4 1 1 2 * (2)